

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 109

29 јуни 2015, понеделник

година LXXI

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Стр. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3327. <b>Одлука</b> за определување на квотите на работните дозволи за странци за 2015 година .....                                                                                                                                                                          | 2    | 3332. <b>Одлука</b> за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 2015/2016 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија.....                          | 5    |
| 3328. <b>Одлука</b> за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина - кварц на локалитетот „Гутин“, с. Поменово, општина Чашка .....                                                                                                    | 3    | 3333. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс за производни и сервисни објекти КО Дихово и КО Дихововон г.р. општина Битола..... | 5    |
| 3329. <b>Одлука</b> за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на Трговското друштво за производство и трговија ИНГ-ЛУЛИ ДОО с.Ливада Струга на локалитетот „с.Делогожда“ општина Струга..... | 3    | 3334. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена лесна и загадувачка индустрија КО Челевец општина Демир Капија .....          | 6    |
| 3330. <b>Одлука</b> за предавање на недвижност – градежно земјиште во владение на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј од Битола.....                                                                                                  | 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 3331. <b>Одлука</b> за пренесување во сопственост на недвижни ствари на општина Демир Капија .....                                                                                                                                                                           | 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |

| Стр.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Стр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3335. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за воведување на рестриктивната мерка согласно со Одлуката 2011/17/ЗНБП на Советот од 11 јануари 2011 година за изменување на Одлуката 2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска ..... | 3340. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Кучково со разработка на карактеристичен блок за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-лесна и незагадувачка индустрија, Д-зеленило и рекреација КО Кучково општина Горче Петров.... |
| 3336. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за разузнавање .....                                                                                                                                                                            | 3341. <b>Објава</b> од Министерството за надворешни работи .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3337. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот архив на Република Македонија.....                                                                                                                                                               | 3342. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3338. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот архив на Република Македонија.....                                                                                                                                                               | 3343. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3339. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот архив на Република Македонија.....                                                                                                                                                               | 3344. <b>Одлука</b> за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3345. <b>Одлука</b> за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3346. <b>Решение</b> за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3327.

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на Република Македонија” бр. 70/07, 5/09, 35/10, 148/11, 84/12, 148/13 и 38/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2015 ГОДИНА

##### Член 1

Квотата на работни дозволи за 2015 година се определува во вкупна висина од 3250 работни дозволи (во натамошниот текст: квотата).

##### Член 2

(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од 3250 работни дозволи се распределува во групи на работни дозволи за следните цели:

- 2150 дозволи за вработување на странци во Република Македонија;
- 700 дозволи за работа на странци преместени во Република Македонија;
- 50 дозволи за работа, обука и доусовршување;
- 150 дозволи за работа за сезонско работење на странци и
- 200 дозволи за работа за поединечни услуги од странци.

(2) Министерството надлежно за работи од областа на трудот, (во натамошниот текст: Министерството), имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на трудот може да изврши прераспределба на квотите за одделни намени од став 1 од овој член, од една група на работни дозволи во друга, но не повеќе од 10% од вкупниот број на одобрени работни дозволи.

(3) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1 на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на издадените дозволи за вработување во календарската година без оглед на времето на важноста на таквата дозвола. Дозволата за вработување продолжена по шест месеци, не се засметува во вкупната годишна квота на дозволи за вработување.

(4) Бројот на важечките работни дозволи од став (1) на овој член, што ги издава Агенцијата за вработување на Република Македонија (во натамошниот текст : Агенцијата), по одделни намени не треба да ја надмине квотата определена со оваа одлука.

##### Член 3

(1) Во рамките на квотите на работните дозволи од член 2 став (1) алинеја 1 на оваа одлука, работни дозволи за поединечни цели ќе се издаваат согласно приоритети утврдени во член 6 став (1) од Законот за вработување и работа на странци.

(2) За нови работни дозволи кои се издаваат за прв пат на странци наменети се 1000 работни дозволи, кои се распределуваат на:

- 100 работни дозволи за назначени работници, кои ќе бидат издадени без проверка на состојбата и услови на пазарот на трудот;

- 150 работни дозволи за странци со специфични знаења и знаења, кои не е можно да се добијат со школување и оспособување во Република Македонија и

- 750 дозволи за други нови вработувања.

(3) Квотата на дозволи од став 2 алинеја 3 на овој член, дозволи за други нови вработувања се распределува на:

- 300 дозволи за вработување на странци со петти или повисок степен на образование и

- 450 дозволи за вработување од втор до четврти степен на образование.

#### Член 4

(1) Квотата на работните дозволи за сезонско работење на странци од член 2 став (1) алинеја 4 од оваа одлука, дозволите се распределуваат на:

- 100 дозволи за работа за сезонска работа во градежништвото,

- 50 дозволи за работа за сезонска работа.

(2) На работодавачот не може да му се издадат поголем број на работни дозволи за сезонско работење на странци во градежништвото од вкупниот број на вработени работници кои непрекинато работеле шест месеци кај работодавачот во последната година. Во тој број не се вметнати странците, кои биле вработени врз основа на дозвола за работа за сезонска работа.

(3) На работодавачот може да му се издадат толку дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството и шумарството, колку што од искажаната потреба останува по обезбедувањето на македонските и со нив издначените сезонски работници.

#### Член 5

(1) Министерството ја следи искористеноста на квотите на работните дозволи од член 2 на оваа одлука и состојбата на пазарот на трудот.

(2) Доколку состојбата на пазарот на трудот се измени, Владата на Република Македонија на предлог на министерството презема мерки согласно член 5 став (7) од Законот за вработување и работа на странци.

#### Член 6

(1) Работните дозволи кои биле издадени до влегувањето во сила на оваа одлука се засметуваат во квотата од член 2 став (1) од оваа одлука.

#### Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4950/1  
23 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Зоран Ставрски, с.р.

#### 3328.

Врз основа на член 52 став (5) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година донесе

#### ОДЛУКА

#### ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГУТИН“, С.ПОМЕНОВО, ОПШТИНА ЧАШКА

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на локалитетот „Гутин“, с.Поменово, општина Чашка бр.24-5546/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува по барање на концесионерот Друштвото за експлоатација и преработка на неметални руди ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД Велес, заради немање на економски интерес за натамошно извршување на концесијата за експлоатација.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5577/1  
23 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Зоран Ставрски, с.р.

#### 3329.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе

#### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА ИНГ-ЛУЛИ ДОО С.ЛИВАДА СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ДЕЛОГОЖДА“ ОПШТИНА СТРУГА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „с.Делогожда“ општина Струга

на Трговското друштво за производство и трговија ИНГ-ЛУЛИ ДОО с.Ливада Струга, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 42-9339/1 од 18.11.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 173/14).

2. Трговското друштво за производство и трговија ИНГ-ЛУЛИ ДОО с.Ливада Струга достави понуда со број 00000112 на 16.05.2015 година.

3. Трговското друштво за производство и трговија ИНГ-ЛУЛИ ДОО с.Ливада Струга ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Трговското друштво за производство и трговија ИНГ-ЛУЛИ ДОО с.Ливада Струга се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „с.Делогожда“ општина Струга, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

| Точка | Координата<br>Y | Координата<br>X |
|-------|-----------------|-----------------|
| 1     | 7478449         | 4568897         |
| 2     | 7478001         | 4568889         |
| 3     | 7478000         | 4568589         |
| 4     | 7478439         | 4568593         |

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,133904 \text{ km}^2$ .

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 70.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5647/1  
23 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3330.**

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.06.2015 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ – ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ОД БИТОЛА

##### Член 1

Со оваа одлука на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј од Битола – како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

- КП.бр.4818/1 КО Ресен во идеален дел од  $\frac{3}{4}$ , со површина од 938м<sup>2</sup>, евидентирана во Имотен лист бр. 1780, согласно Решение за експропријација бр.26-21/3 од 18.05.2015 година на Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи – Подрачно Одделение за првостепена управна постапка во Ресен, за изградба на објект од јавен интерес Музеј „Куката на Татрчеви“.

##### Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за предавање на недвижност – градежно земјиште во владение на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј од Битола бр.42-3608/1 од 31.03.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/2015).

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5694/1  
23 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3331.**

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА**  
**НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА**  
**ДЕМИР КАПИЈА**

## Член 1

Со оваа одлука на општина Демир Капија се пренесуваат во сопственост без надоместок, недвижни ствари со вкупна површина од 622 м2 кои се наоѓаат во м.в.Галабово на КП бр.935/2 КО Бистрени, запишани во Имотен лист бр. 364, сопственост на Република Македонија:

- зграда 1, влез 1, приземје, со површина од 291м2;
- зграда 2, влез 1, приземје, со површина од 118 м2;
- зграда 3, влез 1 , приземје, со површина од 213м2.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5918/1  
23 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**3332.**

Врз основа на член 23 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе

**ОДЛУКА**  
**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДА-**  
**ТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА АКА-**  
**ДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“,**  
**СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2015/2016 ГО-**  
**ДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД**  
**БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

## Член 1

Со оваа одлука се определува бројот на кандидати-те кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна 2015/2016 година и тоа вкупно 46 студенти-питомци како редовни студенти, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија, од кои:

- 26 студенти-питомци на студиите за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија,

- 10 студенти-питомци за потребите на армиите на  
Црна Гора, Република Босна и Херцеговина, Република  
Словенија и Косово и

- 10 студенти за потребите на управувањето со кризи и заштитата и спасувањето.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6090/1  
23 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**3333.**

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014, 166/2014, 72/2015 и 98/2015), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе

**ОДЛУКА**  
**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-**  
**НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО**  
**ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-**  
**КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-**  
**БА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА ПРОИЗ-**  
**ВОДНИ И СЕРВИСНИ ОБЈЕКТИ КО ДИХОВО И**  
**КО ДИХОВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА БИТОЛА**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пре-намена на земјоделско во градежно земјиште за из-работка на Урбанистички план вон населено место за из-градба на стопански комплекс за производни и сервис-ни објекти КО Дихово и КО Дихово-вон г.р., општина Битола.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 16650м2, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр.                           | Катастарска општина | Високо место | Катастарска култура | Катастарска класа  |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 332/1                                             | Духово-вои г.р.     | Кацдри       | нива                | 4                  |
| 333                                               | Духово              | Кацдри       | нива                | 3                  |
| 334                                               | Духово-вои г.р.     | Кацдри       | нива                | 3                  |
| 335/1                                             | Духово-вои г.р.     | Кацдри       | нива                | 3                  |
| 335/2                                             | Духово-вои г.р.     | Кацдри       | нива                | 3                  |
| 335/3                                             | Духово-вои г.р.     | Кацдри       | нива                | 3                  |
| 335/4                                             | Духово-вои г.р.     | Кацдри       | нива                | 3                  |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот сечат: |                     |              |                     | 20000 <sup>m</sup> |

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6069/1  
23 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 3334.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.6.2015 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ЧЕЛЕВЕЦ ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена лесна и незагадувачка индустрија КО Челевец, општина Демир Капија.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 9067м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр.                           | Катастарска општина | Видно место | Катастарска употреба | Катастарска класа  |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| дел 180                                           | Челевец             | Овчи пат    | пасиште              | 6                  |
| дел 125/2                                         | Челевец             | Овча река   | пасиште              | 7                  |
| дел 15                                            | Челевец             | Кунца       | пасиште              | 7                  |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |                     |             |                      | 9360м <sup>2</sup> |

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6068/1  
23 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 3335.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 2011/17/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 11 ЈАНУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/656/ЗНБП ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА КОСКА**

## Член 1

Во Одлуката за воведување на рестриктивната мерка согласно со Одлуката 2011/17/ЗНБП на Советот од 11 јануари 2011 година за изменување на Одлуката 2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска („Службен весник на Република Македонија“ бр.93/2011), во член 2, алинеја 1, точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите „освен за продажба, набавка, трансфер или извоз на опрема која може да се користи за внатрешна репресија со цел да се овозможи продажбата, трансферот или извозот на одредени предмети само за цивилна употреба во рударството или инфраструктурните проекти.“

## Член 2

Одлуката на Советот (ЗНБП) 2015/202 од 9 февруари 2015 година за изменување на Одлука 2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5643/1  
23 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

10.2.2015

EN

Official Journal of the European Union

L 33/37

**COUNCIL DECISION (CFSP) 2015/202****of 9 February 2015****amending Decision 2010/656/CFSP renewing the restrictive measures against Côte d'Ivoire**

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Whereas:

- (1) On 29 October 2010, the Council adopted Decision 2010/656/CFSP <sup>(1)</sup>.
- (2) A derogation from the prohibition on the sale, supply, transfer or export of equipment which might be used for internal repression should be introduced in order to enable the sale, supply, transfer or export of certain items solely for civilian use in mining or infrastructure projects.
- (3) Further action by the Union is necessary in order to implement that measure,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

*Article 1*

In Decision 2010/656/CFSP, the following Article is inserted:

*Article 1a*

Article 1 shall not apply to the sale, supply, transfer or export of certain equipment which might be used for internal repression where the equipment is solely for civilian use in mining or infrastructure projects, subject to authorisation on a case by case basis by the competent authorities of the exporting Member State.<sup>1</sup>

*Article 2*

This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 9 February 2015.

*For the Council*  
*The President*  
F. MOGHERINI

<sup>(1)</sup> Council Decision 2010/656/CFSP of 29 October 2010 renewing the restrictive measures against Côte d'Ivoire (OJ L 285, 30.10.2010, p. 28).

**ОДЛУКА НА СОВЕТОТ (ЗНБП) 2015/202****од 9 февруари 2015 година****за изменување на Одлука 2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска**

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 29 од истиот,

со оглед на тоа што:

- (1) На 29 октомври 2010 година, Советот ја донесе Одлука 2010/656/ЗНБП <sup>(1)</sup>.
- (2) Треба да се воведат отстапувања од забраната за продажба, набавка, трансфер или извоз на опрема која може да се користи за внатрешна репресија со цел да се овозможи продажбата, трансферот или извозот на одредени предмети само за цивилна употреба во рударството или инфраструктурните проекти.
- (3) Потребно е понатамошно дејствување од страна на Унијата со цел да се спроведе таа мерка,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

*Член 1*

Во Одлука 2010/656/ЗНБП се вметнува следниот член:

*„Член 1а*

Член 1 не се применува за продажба, набавка, трансфер или извоз на одредена опрема којашто може да се користи за внатрешна репресија кога опремата е наменета само за цивилна употреба во рударството или инфраструктурните проекти, предмет на одобрување за секој случај посебно од страна на надлежните органи на земјата-членка извозник.“.

*Член 2*Оваа одлука влегува во сила на денот по нејзиното објавување во *Службен весник на Европската унија*.

Брисел, 9 февруари 2015 година.

*За Советот**Претседателот*

Ф. МОГЕРИНИ

<sup>1</sup> Одлука 2010/656/ЗНБП на Советот од 29 октомври 2010 година за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска (Сл. весник L 285, 30.10.2010 година, стр. 28).



3336.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” број 78/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.6.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО**  
**КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ѝ престанува користењето на движните ствари, и тоа:

| Ред. Бр. | Инвентарен број | Назив на движна ствар                                        | Вредност во денари |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | 001390          | Фиока со клуч (со 3 фиоки) скршена                           | 2,302.00           |
| 2        | 001402          | Столови за гости                                             | 633.00             |
| 3        | 001405          | Столови за гости                                             | 633.00             |
| 4        | 001407          | Работен стол со двоен механизам со среден наслон 46*47*82-94 | 1,842.00           |
| 5        | 001408          | Работен стол со двоен механизам со висок наслон 46*47*89-101 | 2,014.00           |
| 6        | 001409          | Работен стол со двоен механизам со висок наслон 46*47*89-101 | 2,014.00           |
| 7        | 001410          | Работен стол со двоен механизам со висок наслон 46*47*89-101 | 2,014.00           |
| 8        | 001411          | Шкаф со полица                                               | 2,763.00           |
| 9        | 001418          | Додаток агол за биро 80*80                                   | 1,611.00           |
| 10       | 001423          | Маса за гости 75*140                                         | 2,360.00           |
| 11       | 000011          | Работно биро 140/80                                          | 0.00               |
| 12       | 000013          | Работно биро 140/80                                          | 0.00               |
| 13       | 000019          | Работно биро 130/80                                          | 0.00               |
| 14       | 000020          | Работно биро 130/80                                          | 0.00               |
| 15       | 000021          | Работно биро 140/80                                          | 0.00               |
| 16       | 000039          | Агол 90                                                      | 0.00               |
| 17       | 000048          | Конференциска маса                                           | 0.00               |
| 18       | 000049          | Работна маса                                                 | 0.00               |
| 19       | 000050          | Приклучна маса                                               | 0.00               |
| 20       | 000051          | Сегмент 90                                                   | 0.00               |
| 21       | 000052          | Подвижни фиоки                                               | 0.00               |
| 22       | 000053          | Работна фотелја кожа                                         | 0.00               |
| 23       | 000054          | Конференциска фотелја црна                                   | 0.00               |
| 24       | 000055          | Конференциска фотелја црна                                   | 0.00               |
| 25       | 000058          | Конференциска маса                                           | 0.00               |
| 26       | 000062          | Подвижни фиоки м 300                                         | 0.00               |
| 27       | 000063          | Работна фотелја кожа                                         | 0.00               |
| 28       | 000064          | Комода со врата                                              | 0.00               |
| 29       | 000065          | Комода со врата                                              | 0.00               |
| 30       | 000066          | Градеробер                                                   | 0.00               |
| 31       | 000068          | Конференциска фотелја кожа б 631-2                           | 0.00               |
| 32       | 000069          | Конференциска фотелја кожа б 631-2                           | 0.00               |
| 33       | 000070          | Конференциска фотелја кожа б 631-2                           | 0.00               |
| 34       | 000071          | Конференциска фотелја кожа б 631-2                           | 0.00               |
| 35       | 000073          | Клуб фотелја поло кожа                                       | 0.00               |
| 36       | 000074          | Клуб фотелја поло кожа                                       | 0.00               |
| 37       | 000123          | Саксија                                                      | 0.00               |
| 38       | 000124          | Саксија                                                      | 0.00               |
| 39       | 000125          | Закачалка 3 куки                                             | 0.00               |
| 40       | 000162          | Жардињера за цвеќе д-7000                                    | 0.00               |
| 41       | 000170          | Работна столица кожа                                         | 0.00               |
| 42       | 000171          | Конференциска фотелја                                        | 0.00               |
| 43       | 000176          | Конференциска фотелја                                        | 0.00               |

|    |          |                           |      |
|----|----------|---------------------------|------|
| 44 | 000181   | Постамент за ТВ подвижен  | 0.00 |
| 45 | 000182   | Постамент за ТВ подвижен  | 0.00 |
| 46 | 000189   | Постамент за ТВ подвижен  | 0.00 |
| 47 | 000190   | Маса за компјутер         | 0.00 |
| 48 | 000191   | Маса за компјутер         | 0.00 |
| 49 | 000192   | Столица форум скај        | 0.00 |
| 50 | 000194   | Клуб фотеља штоф 4520     | 0.00 |
| 51 | 000195   | Клуб фотеља штоф 4520     | 0.00 |
| 52 | 000196   | Клуб фотеља штоф 4520     | 0.00 |
| 53 | 000197   | Клуб фотеља штоф 4520     | 0.00 |
| 54 | 000198   | Клуб фотеља штоф 4520     | 0.00 |
| 55 | 000199   | Клуб фотеља штоф 4520     | 0.00 |
| 56 | 000200   | Клуб фотеља штоф 4520     | 0.00 |
| 57 | 000201   | Клуб фотеља штоф 4520     | 0.00 |
| 58 | 000205   | Трпезариска столица шпер  | 0.00 |
| 59 | 000206   | Трпезариска столица шпер  | 0.00 |
| 60 | 000207   | Работна столица шпер      | 0.00 |
| 61 | 000208   | Клуб маса 9632-2-05       | 0.00 |
| 62 | 000209   | Трпезариска маса          | 0.00 |
| 63 | 000235   | Маса за цртање            | 0.00 |
| 64 | 000245   | Вентилатор ровента ВА 1   | 0.00 |
| 65 | 000250   | Работен кабинет           | 0.00 |
| 66 | 000251/1 | Подвижни фиоки            | 0.00 |
| 67 | 000251/2 | Помошна маса 90x90        | 0.00 |
| 68 | 000251/3 | Агол 90                   | 0.00 |
| 69 | 000253   | Работна столица штоф црна | 0.00 |
| 70 | 000256   | Гардеробен орман крушка   | 0.00 |
| 71 | 000257   | Ниска комода крушка       | 0.00 |
| 72 | 000259   | Кровна плоча крушка       | 0.00 |
| 73 | 000261   | Клуб фотеља 4520-0        | 0.00 |
| 74 | 000262   | Клуб фотеља 4520-0        | 0.00 |
| 75 | 000267   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |
| 76 | 000268   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |
| 77 | 000269   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |
| 78 | 000270   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |
| 79 | 000271   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |
| 80 | 000272   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |
| 81 | 000273   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |
| 82 | 000274   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |
| 83 | 000276   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |
| 84 | 000277   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |
| 85 | 000278   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |
| 86 | 000279   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |
| 87 | 000280   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |
| 88 | 000281   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |
| 89 | 000282   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |
| 90 | 000283   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |
| 91 | 000284   | Столица со прекл. пол.    | 0.00 |

|     |          |                                                 |      |
|-----|----------|-------------------------------------------------|------|
| 92  | 000285   | Столица со прекл. пол.                          | 0.00 |
| 93  | 000286   | Столица со прекл. пол.                          | 0.00 |
| 94  | 000287   | Столица со прекл. пол.                          | 0.00 |
| 95  | 000288   | Столица со прекл. пол.                          | 0.00 |
| 96  | 000289   | Закачалка со 5 куки                             | 0.00 |
| 97  | 000290   | Закачалка со 5 куки                             | 0.00 |
| 98  | 000291   | Стакл.витрина дводелна                          | 0.00 |
| 99  | 000292   | Стакл.витрина едноделна                         | 0.00 |
| 100 | 000293   | Стакл.витрина едноделна                         | 0.00 |
| 101 | 000294   | Стакл.витрина едноделна                         | 0.00 |
| 102 | 000295   | Стакл.витрина едноделна                         | 0.00 |
| 103 | 000311   | Маса за комјутер                                | 0.00 |
| 104 | 000317   | Стаклена витрина д-3                            | 0.00 |
| 105 | 000318   | Ормарче д-2                                     | 0.00 |
| 106 | 000332   | Плакар со 8 врати+долен дел со 4 врати          | 0.00 |
| 107 | 000332/1 | Плакар со 8 врати+долен дел со 4 врати          | 0.00 |
| 108 | 000332/2 | Плакар со 8 врати+долен дел со 4 врати          | 0.00 |
| 109 | 000332/3 | Плакар со 8 врати+долен дел со 4 врати          | 0.00 |
| 110 | 000333   | Еднодела отворена витрина                       | 0.00 |
| 111 | 000334   | Еднодела отворена витрина                       | 0.00 |
| 112 | 000372   | Работна маса 120/80                             | 0.00 |
| 113 | 000373   | Работна маса 120/80                             | 0.00 |
| 114 | 000374   | Подвижни фиоки                                  | 0.00 |
| 115 | 000376   | Подвижни фиоки                                  | 0.00 |
| 116 | 000381   | Работна столица штоф                            | 0.00 |
| 117 | 000391   | Фотелја кожа                                    | 0.00 |
| 118 | 000392   | Фотелја кожа                                    | 0.00 |
| 119 | 000393   | Фотелја кожа                                    | 0.00 |
| 120 | 000394   | Фотелја кожа                                    | 0.00 |
| 121 | 000406   | Постамент за кафемат со фиоки                   | 0.00 |
| 122 | 000407   | Дводелна витрина за касети 200x180              | 0.00 |
| 123 | 000407/1 | Дводелна витрина за касети 200x180              | 0.00 |
| 124 | 000408   | Дводелна витрина за касети 200x118              | 0.00 |
| 125 | 000408/1 | Дводелна витрина за касети 200x118              | 0.00 |
| 126 | 000409   | Дводелна стаклена витрина со осум врати 180x230 | 0.00 |
| 127 | 000409/1 | Дводелна стаклена витрина со осум врати 180x230 | 0.00 |
| 128 | 000409/2 | Дводелна стаклена витрина со осум врати 180x230 | 0.00 |
| 129 | 000409/3 | Дводелна стаклена витрина со осум врати 180x230 | 0.00 |
| 130 | 000409/4 | Дводелна стаклена витрина со осум врати 180x230 | 0.00 |
| 131 | 000409/5 | Дводелна стаклена витрина со осум врати 180x230 | 0.00 |
| 132 | 000427   | Троделно орманче со 3 фиоки                     | 0.00 |
| 133 | 000428   | Двокрилен плакар                                | 0.00 |
| 134 | 000446/1 | Петоделна стаклена витрина 190x70x35            | 0.00 |
| 135 | 000446/3 | Петоделна стаклена витрина 190x70x35            | 0.00 |
| 136 | 000446/4 | Петоделна стаклена витрина 190x70x35            | 0.00 |
| 137 | 000447   | Четвроделна отворена витрина (195x240x20)       | 0.00 |
| 138 | 000462   | Работна столица петра                           | 0.00 |
| 139 | 000463   | Работна столица петра                           | 0.00 |

|     |        |                                                |      |
|-----|--------|------------------------------------------------|------|
| 140 | 000464 | Подвижни фиоки                                 | 0.00 |
| 141 | 000482 | Работна маса 160x80                            | 0.00 |
| 142 | 000483 | Работна столица венди                          | 0.00 |
| 143 | 000484 | Работна столица венди                          | 0.00 |
| 144 | 000485 | Работна столица венди                          | 0.00 |
| 145 | 000486 | Работна столица венди                          | 0.00 |
| 146 | 000487 | Работна столица венди                          | 0.00 |
| 147 | 000488 | Работна столица венди                          | 0.00 |
| 148 | 000490 | Долен елемент за фрижидер                      | 0.00 |
| 149 | 000491 | Горен елемент за кафемат 120x35x60             | 0.00 |
| 150 | 000492 | Мини фрижидер                                  | 0.00 |
| 151 | 000495 | Дводелен горен елемент со 2 врати, 100x92x33,5 | 0.00 |
| 152 | 000496 | Единечен горен елемент со 1 врата, 55x92x33,5  | 0.00 |
| 153 | 000497 | Плакар со 2 врати , долен дел 187x80x40        | 0.00 |
| 154 | 000498 | Плакар со 2 врати , долен дел 187x80x40        | 0.00 |
| 155 | 000499 | Плакар со 2 врати , долен дел 187x80x40        | 0.00 |
| 156 | 000500 | Плакар со 2 врати , долен дел 187x80x40        | 0.00 |
| 157 | 000501 | Плакар со 2 врати , долен дел 187x80x40        | 0.00 |
| 158 | 000502 | Плакар со 2 врати, горен дел 72x80x40          | 0.00 |
| 159 | 000503 | Плакар со 2 врати, горен дел 72x80x40          | 0.00 |
| 160 | 000504 | Плакар со 2 врати, горен дел 72x80x40          | 0.00 |
| 161 | 000505 | Плакар со 2 врати, горен дел 72x80x40          | 0.00 |
| 162 | 000506 | Плакар со 2 врати, горен дел 72x80x40          | 0.00 |
| 163 | 000507 | Плакар со 1 врата, долен дел 187x40x40         | 0.00 |
| 164 | 000508 | Плакар со 1 врата, горен дел 72x40x40          | 0.00 |
| 165 | 000509 | Елемент со 2 врати, горен дел 73x70x35         | 0.00 |
| 166 | 000510 | Елемент со 2 врати, горен дел 73x70x35         | 0.00 |
| 167 | 000511 | Елемент со 2 врати, горен дел 73x70x35         | 0.00 |
| 168 | 000512 | Елемент со 2 врати, горен дел 73x70x35         | 0.00 |
| 169 | 000513 | Елемент со 2 врати, горен дел 73x70x35         | 0.00 |
| 170 | 000520 | Единечен горен елемент, со 1 врата 50x92x33,5  | 0.00 |
| 171 | 000523 | Плакар, долен елемент 195x70x40                | 0.00 |
| 172 | 000524 | Плакар, долен елемент 195x70x40                | 0.00 |
| 173 | 000525 | Плакар, горен елемент 75x70x40                 | 0.00 |
| 174 | 000526 | Плакар горен елемент 75x70x40                  | 0.00 |
| 175 | 000527 | Долен елемент дим. 195x62x40                   | 0.00 |
| 176 | 000528 | Долен елемент дим. 195x62x40                   | 0.00 |
| 177 | 000529 | Долен елемент дим. 195x62x40                   | 0.00 |
| 178 | 000530 | Горен елемент дим. 75x62x40                    | 0.00 |
| 179 | 000531 | Горен елемент дим. 75x62x40                    | 0.00 |
| 180 | 000532 | Горен елемент дим. 75x62x40                    | 0.00 |
| 181 | 000533 | Долен елемент дим. 195x60x40                   | 0.00 |
| 182 | 000534 | Долен елемент дим. 195x60x40                   | 0.00 |
| 183 | 000535 | Горен елемент дим. 75x60x40                    | 0.00 |
| 184 | 000536 | Горен елемент дим. 75x60x40                    | 0.00 |
| 185 | 000537 | Горен елемент дим. 75x85x40                    | 0.00 |
| 186 | 000538 | Долен мост дим. 35x80x40                       | 0.00 |
| 187 | 000539 | Долен елемент дим. 195x62x60                   | 0.00 |

|     |        |                                         |          |
|-----|--------|-----------------------------------------|----------|
| 188 | 000540 | Долен елемент дим. 195х62х60            | 0.00     |
| 189 | 000541 | Долен елемент дим. 195х62х60            | 0.00     |
| 190 | 000542 | Горен елемент дим. 75х62х60             | 0.00     |
| 191 | 000543 | Горен елемент дим. 75х62х60             | 0.00     |
| 192 | 000544 | Горен елемент дим. 75х62х60             | 0.00     |
| 193 | 000545 | Долен елемент дим. 195х60х40            | 0.00     |
| 194 | 000546 | Долен елемент дим. 195х60х40            | 0.00     |
| 195 | 000547 | Горен елемент дим. 75х60х40             | 0.00     |
| 196 | 000548 | Горен елемент дим. 75х60х40             | 0.00     |
| 197 | 000549 | Долен елемент дим. 195х45х40            | 0.00     |
| 198 | 000550 | Горен елемент дим. 75х60х40             | 0.00     |
| 199 | 000551 | Горен елемент дим. 75х60х40             | 0.00     |
| 200 | 000552 | Долен мост дим. 35х84х40                | 0.00     |
| 201 | 000553 | Горен елемент дим. 114х84х40            | 0.00     |
| 202 | 000554 | Агол на работно биро дим. 75х50х50      | 0.00     |
| 203 | 000599 | Еднодела отворена витрина 200х60х35 cm  | 0.00     |
| 204 | 000600 | Еднодела отворена витрина 200х60х35 cm  | 0.00     |
| 205 | 000601 | Еднодела отворена витрина 200х60х35 cm  | 0.00     |
| 206 | 000602 | Еднодела отворена витрина 145х65х35 cm  | 0.00     |
| 207 | 000603 | Еднодела отворена витрина 145х65х35 cm  | 0.00     |
| 208 | 000604 | Еднодела отворена витрина 145х65х35 cm  | 0.00     |
| 209 | 000605 | Еднодела отворена витрина 145х65х35 cm  | 0.00     |
| 210 | 000606 | Еднодела отворена витрина 145х65х35 cm  | 0.00     |
| 211 | 000607 | Еднодела отворена витрина 145х65х35 cm  | 0.00     |
| 212 | 000608 | Отворена витрина (мост) 70х80х35 cm     | 0.00     |
| 213 | 000609 | Отворен елемент (горен дел) 80х60х20 cm | 0.00     |
| 214 | 000610 | Отворен елемент (горен дел) 80х60х20 cm | 0.00     |
| 215 | 000611 | Отворен елемент (горен дел) 80х60х20 cm | 0.00     |
| 216 | 000612 | Отворен елемент (горен дел) 80х60х20 cm | 0.00     |
| 217 | 000873 | Касета-подвижни фиоки                   | 1,595.00 |
| 218 | 000885 | Закачалка                               | 996.00   |
| 219 | 001218 | Стол Голф СЦ117                         | 1,680.00 |
| 220 | 001219 | Стол Голф СЦ117                         | 1,680.00 |
| 221 | 001220 | Стол Голф СЦ117                         | 1,680.00 |
| 222 | 001221 | Стол Голф СЦ117                         | 1,680.00 |
| 223 | 001222 | Стол Голф СЦ117                         | 1,680.00 |
| 224 | 001223 | Стол Голф СЦ117                         | 1,680.00 |
| 225 | 001224 | Стол Голф СЦ117                         | 1,680.00 |
| 226 | 001225 | Стол Голф СЦ117                         | 1,680.00 |
| 227 | 001226 | Стол Голф СЦ117                         | 1,680.00 |
| 228 | 001227 | Стол Голф СЦ117                         | 1,680.00 |
| 229 | 001228 | Стол Голф СЦ117                         | 1,680.00 |
| 230 | 001229 | Стол Голф СЦ117                         | 1,680.00 |
| 231 | 001230 | Стол Голф СЦ117                         | 1,680.00 |
| 232 | 001243 | Работно Биро 140/80                     | 2,684.00 |
| 233 | 001262 | Конференциски додаток со метална нога   | 1,706.00 |
| 234 | 001263 | Столица метална                         | 681.00   |

|     |        |                                       |           |
|-----|--------|---------------------------------------|-----------|
| 235 | 001277 | Фотелја кожна со база и рачка хром    | 4,372.00  |
| 236 | 001281 | Фотелја кожна со база и рачка хром    | 4,372.00  |
| 237 | 001282 | Фотелја кожна со база и рачка хром    | 4,372.00  |
| 238 | 001284 | Фотелја кожна со база и рачка хром    | 4,372.00  |
| 239 | 001286 | Фотелја кожна со база и рачка хром    | 4,372.00  |
| 240 | 001287 | Фотелја кожна со база и рачка хром    | 4,372.00  |
| 241 | 001288 | Фотелја кожна со база и рачка хром    | 4,372.00  |
| 242 | 001480 | Подвижна касета со три фиоки со брава | 4,222.00  |
| 243 | 001523 | Фотелја Рек еко кожа ПВЦ              | 3,151.00  |
| 244 | 001524 | Закачалка црна                        | 1,381.00  |
| 245 | 001525 | Закачалка црна                        | 1,381.00  |
| 246 | 001526 | Закачалка црна                        | 1,381.00  |
| 247 | 001527 | Закачалка црна                        | 1,381.00  |
| 248 | 001528 | Закачалка црна                        | 1,381.00  |
| 249 | 001529 | Закачалка црна                        | 1,381.00  |
| 250 | 001530 | Закачалка црна                        | 1,381.00  |
| 251 | 001531 | Закачалка црна                        | 1,381.00  |
| 252 | 000260 | Жардињера крушка                      | 0.00      |
| 253 | 001532 | Клима уред Вивакс 2.5                 | 9,193.00  |
| 254 | 001533 | Клима уред Вивакс 2.5                 | 9,193.00  |
| 255 | 001534 | Клима уред Вивакс 2.5                 | 9,193.00  |
| 256 | 001535 | Клима уред Вивакс 2.5                 | 9,193.00  |
| 257 | 001536 | Клима уред Вивакс 2.5                 | 9,193.00  |
| 258 | 001537 | Клима уред Вивакс 2.5                 | 9,193.00  |
| 259 | 001553 | Клима уред Вивакс 6.5                 | 37,420.00 |
| 260 | 001554 | Клима уред Вивакс 3.5                 | 16,102.00 |
| 261 | 000742 | Клима уред LG ES-H 126 LLAO-ECO Model | 0.00      |
| 262 | 000744 | Клима уред LG ES-H 126 LLAO-ECO Model | 0.00      |
| 263 | 000745 | Клима уред LG ES-H 126 LLAO-ECO Model | 0.00      |
| 264 | 000746 | Клима уред LG ES-H 126 LLAO-ECO Model | 0.00      |
| 265 | 000747 | Клима уред LG ES-H 096 LLAO-ECO Model | 0.00      |
| 266 | 000748 | Клима уред LG ES-H 096 LLAO-ECO Model | 0.00      |
| 267 | 000749 | Клима уред LG ES-H 096 LLAO-ECO Model | 0.00      |
| 268 | 000517 | Клима уред FO-DO-94LG                 | 0.00      |
| 269 | 000440 | Клима уред FONKO FO-C-123LG           | 0.00      |
| 270 | 000443 | Клима уред FONKO FO-C-123LG           | 0.00      |
| 271 | 000445 | Клима уред FONKO FO-C-123LG           | 0.00      |
| 272 | 000220 | Клима уред VMN 6RC                    | 0.00      |
| 273 | 000221 | Клима уред VMN 7RC                    | 0.00      |
| 274 | 000222 | Клима уред VMN 16RC                   | 0.00      |
| 275 | 000223 | Клима уред VMN 16RC                   | 0.00      |
| 276 | 001380 | Клима уред Веко BPK 090-091           | 5,145.00  |
| 277 | 001381 | Клима уред Веко BPK 090-091           | 5,145.00  |
| 278 | 001382 | Клима уред Веко BPK 090-091           | 5,145.00  |
| 279 | 001383 | Клима уред Веко BPK 090-091           | 5,145.00  |
| 280 | 001384 | Клима уред Веко BPK 090-091           | 5,145.00  |

|     |        |                               |                   |
|-----|--------|-------------------------------|-------------------|
| 281 | 001385 | Клима уред Веко ВРК 120-121   | 5.635.00          |
| 282 | 001386 | Клима уред Веко ВРК 120-121   | 5.635.00          |
| 283 | 001387 | Клима уред Веко ВРК 120-121   | 5.635.00          |
| 284 | 001388 | Клима уред Веко ВРК 120-121   | 5.635.00          |
| 285 | 001389 | Клима уред Веко ВРК 240-241   | 10.316.00         |
| 286 | 000906 | Клима уред Вивакс             | 0.00              |
| 287 | 000003 | Шпорет                        | 0.00              |
| 288 | 000004 | Фриждер                       | 0.00              |
| 289 | 000922 | Фриждер NEO минибар БЦ-50     | 2.874.00          |
| 290 | 000323 | ПП апарат С-9                 | 0.00              |
| 291 | 000324 | ПП апарат С-10                | 0.00              |
| 292 | 000325 | ПП апарат С-11                | 0.00              |
| 293 | 000326 | ПП апарат С-12                | 0.00              |
| 294 | 000913 | Камера CCD IRW -200-за надзор | 257.00            |
| 295 | 000914 | Камера CCD IRW -200-за надзор | 257.00            |
| 296 | 000915 | Камера CCD IRW -200-за надзор | 257.00            |
| 297 | 000916 | Камера CCD IRW -200-за надзор | 257.00            |
| 298 | 000917 | Камера CCD IRW -200-за надзор | 257.00            |
| 299 | 000918 | Камера CCD IRW -200-за надзор | 257.00            |
| 300 | 000919 | Камера CCD IRW -200-за надзор | 257.00            |
| 301 | 000920 | Камера CCD IRW -200-за надзор | 257.00            |
| 302 | 000715 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 303 | 000716 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 304 | 000717 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 305 | 000718 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 306 | 000719 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 307 | 000720 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 308 | 000721 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 309 | 000722 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 310 | 000723 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 311 | 000724 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 312 | 000725 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 313 | 000726 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 314 | 000727 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 315 | 000728 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 316 | 000729 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 317 | 000730 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 318 | 000731 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 319 | 000732 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 320 | 000733 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 321 | 000734 | Детектор за движење           | 0.00              |
| 322 | 000735 | Сирена                        | 0.00              |
| 323 | 000736 | Сирена                        | 0.00              |
|     |        | <b>ВКУПНО</b>                 | <b>268.904.00</b> |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за разузнавање.

## Член 3

Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги склучува договор со директорот на Агенцијата за разузнавање, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5728/1  
23 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3337.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ**  
**НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ИД за документарни филмови – Македонски искушенија, и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                                                       | издавач   | ИСБН              | Количина |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|
| 1.         | АВТОР: Мирјана Нинчовска<br>ДЕЛО: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ                                                                                 | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-15-9 | 1        |
| 2.         | АВТОР: Мирјана Нинчовска<br>ДЕЛО: БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ                                                                           | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-31-9 | 1        |
| 3.         | АВТОР: Зоран Тодоровски<br>ДЕЛО: ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ-ДВОДЕЦЕНИЧКИ ВОДАЧ НА ВМРО                                                 | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-32-6 | 1        |
| 4.         | АВТОР: Никола Жежев<br>ДЕЛО: ВАСИЛ ЧАКАЛАРОВ                                                                                  | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-29-6 | 1        |
| 5.         | АВТОР: Братислав Ташковски<br>ДЕЛО: РИСТО ШИШКОВ                                                                              | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-30-2 | 1        |
| 6.         | АВТОР: Димитар Љоровски, Теон Џинго,<br>Катерина Мирчевска, Никола Жежев<br>ДЕЛО: ЕДЕН ВЕК ПРОГОНСТВО                         | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-14-2 | 1        |
| 7.         | АВТОР: Никола Жежев, Виолета Ачкоска,<br>Зоран Тодоровски, Мирјана Нинчовска<br>ДЕЛО: ЖРТВИ НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ           | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-17-3 | 1        |
| 8.         | АВТОР: Никола Жежев<br>ДЕЛО: ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ                                                                                | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-21-0 | 1        |
| 9.         | АВТОР: Зоран Тодоровски<br>ДЕЛО: ХРИСТО ТАТАРЧЕВ                                                                              | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-20-3 | 1        |
| 10.        | АВТОР: Зоран Тодоровски<br>ДЕЛО: МЕТОДИЈА ШАТОРОВ-ШАРЛО                                                                       | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-18-0 | 1        |
| 11.        | АВТОР: Мирјана Нинчовска<br>ДЕЛО: ЈАНЕ САНДАНСКИ                                                                              | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-16-6 | 1        |
| 12.        | АВТОР: Никола Жежев<br>ДЕЛО: ПАВЕЛ ШАТЕВ                                                                                      | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-22-7 | 1        |
| 13.        | АВТОР: Виолета Ачковска<br>ДЕЛО: КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ                                                                       | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-23-4 | 1        |
| 14.        | АВТОР: Владо Поповски, Михајло Миновски,<br>Блаже Ристовски<br>ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 1)                      | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-24-1 | 1        |
|            | АВТОР: Михајло Миновски, Блаже Ристовски,<br>Мирјана Нинчовска<br>ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 2)                   | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-25-8 | 1        |
|            | АВТОР: Зоран Тодоровски, Блаже Ристовски,<br>Даринка Петревска, Тодор Чепреганов<br>ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 3) | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-26-5 | 1        |
|            | АВТОР: Даринка Петревска, Тодор Чепреганов,<br>Виолета Ачковска, Никола Жежев<br>ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 4)    | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-27-2 | 1        |



|     |                                                                           |           |                   |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 15. | АВТОР: Бобан Петровски<br>ДЕЛО: ЦАР САМОИЛ                                | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-24-0 | 1 |
| 16. | АВТОР: Александар Стојчев<br>ДЕЛО: БУКУРЕШКИ МИРОВЕН ДОГОВОР              | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-33-3 | 1 |
| 17. | АВТОР: Воислав Саракинки<br>ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 1            | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-35-7 | 1 |
| 18. | АВТОР: Воислав Саракинки<br>ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 2            | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-36-4 | 1 |
| 19. | АВТОР: Митко Панов, Тони Филиповски<br>ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 3 | АРСЛАМИНА | 978-608-4544-37-1 | 1 |

**Член 2**

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот архив на Република Македонија.

**Член 3**

Министерот за култура склучува договор со директорот на Државниот архив на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5692/1  
23 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

3338.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ**  
**НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Со оваа одлука на досгашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| Реден број | Паслов на книга и автор                                                                                                                                               | издавач | ИСБН              | Количина |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|
| 1.         | КНИГА 91<br>АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745)<br>Jonathan Swift<br>ДЕЛО: Гуливеровите патувања<br>Gulliver's Travels                                                   | МАГОР   | 978-608-223-147-1 | 1        |
| 2.         | КНИГА 150<br>АВТОР: Емили Бронте<br>Emily Jane Brontë (1818 – 1848)<br>ДЕЛО: Оркански висови<br>Wuthering Heights                                                     | МАГОР   | 978-608-223-142-6 | 1        |
| 3.         | КНИГА 262<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924)<br>ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун<br>Heart of Darkness, Typhoon  | МАГОР   | 978-608-223-149-5 | 1        |
| 4.         | КНИГА 310<br>АВТОР: Надежда Мандельштам<br>Надежда Мандельштам (1899 – 1980)<br>ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И<br>РАЗМИСЛИ том 1<br>Воспоминаниј                     | МАГОР   | 978-608-223-152-5 | 1        |
| 5.         | КНИГА 311<br>АВТОР: Надежда Мандельштам<br>Надежда Мандельштам (1899 – 1980)<br>ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И<br>РАЗМИСЛИ том 2<br>Воспоминаниј                     | МАГОР   | 978-608-223-153-2 | 1        |
| 6.         | КНИГА 345.<br>АВТОР: Андре Малро<br>André Malraux (1901 – 1976)<br>ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА<br>La Condition humaine                                                   | МАГОР   | 978-608-223-146-4 | 1        |
| 7.         | КНИГА 359.<br>АВТОР: Фридрих Диренмат<br>Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990)<br>ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА;<br>ФИЗИЧАРИ<br>Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker | МАГОР   | 978-608-223-139-6 | 1        |
| 8.         | КНИГА 376.<br>АВТОР: Сол Белоу<br>Saul Bellow (1915 – 2005)<br>ДЕЛО: Херцог<br>Herzog                                                                                 | МАГОР   | 978-608-223-143-3 | 1        |
| 9.         | КНИГА 384.<br>АВТОР: Тони Морисон<br>Toni Morrison (1931 –)<br>ДЕЛО: Соломоновата песна<br>Song of Solomon                                                            | МАГОР   | 978-608-223-151-8 | 1        |
| 10.        | КНИГА 390.<br>АВТОР: Џулијан Барнс<br>Julian Patrick Barnes (1946 –)<br>ДЕЛО: Флоберовиот папагал<br>Flaubert's Parrot                                                | МАГОР   | 978-608-223-145-7 | 1        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---|
| 11. | КНИГА 420.<br>АВТОР: Карлос Фуентес<br>Carlos Fuentes (1928 – )<br>ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ<br>La Muerte de Artemio Cruz                                                                                                                                            | МАГОР | 978-608-223-144-0 | 1 |
| 12. | КНИГА 464<br>АВТОР: Кристофер Марлоу<br>Christopher Marlowe (1564 –1593)<br>ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА<br>ДОКТОР ФАУСТ<br>The Tragical History of Doctor Faustus                                                                                                      | МАГОР | 978-608-223-140-2 | 1 |
| 13. | КНИГА 474<br>АВТОР: Шодерло де Лакло<br>Choderlos de Laclos (1741 –1803)<br>ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ<br>Les Liaisons dangereuses                                                                                                                                              | МАГОР | 978-608-223-148-8 | 1 |
| 14. | КНИГА 511.<br>АВТОР: Бернард Маламуд<br>Bernard Malamud (1914 – 1986)<br>ДЕЛО: Мајсторот<br>The Fixer                                                                                                                                                                   | МАГОР | 978-608-223-141-9 | 1 |
| 15. | КНИГА 533<br>АВТОР: Том Волф<br>Tom Wolfe (1931 - /)<br>ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО<br>In Cold Blood                                                                                                                                                                               | МАГОР | 978-608-223-150-1 | 1 |
| 16. | КНИГА 90<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>Daniel Defoe (1659 –1731)<br>ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС<br>Moll Flanders                                                                                                                                                                      | МАГОР | 978-608-223-095-5 | 1 |
| 17. | КНИГА 157.<br>АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин<br>Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837)<br>ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка<br>Повести покойного Ивана Петровича Белкина;<br>Капитанская дочка                                                         | МАГОР | 978-608-223-099-3 | 1 |
| 18. | КНИГА 173.<br>АВТОР: Лав Николајевич Толстој<br>Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910)<br>ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА<br>НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА<br>Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича,<br>Крейцера соната                                             | МАГОР | 978-608-223-110-5 | 1 |
| 19. | КНИГА 198<br>АВТОР: Шарл Бодлер<br>Charles Baudelaire (1821 – 1867)<br>ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО<br>Les Fleurs du mal                                                                                                                                                      | МАГОР | 978-608-223-096-2 | 1 |
| 20. | КНИГА 251<br>АВТОР: Натанасл Хоторн<br>Nathanael Hawthorn (1814-1885)<br>ДЕЛО: Скарлетно слово<br>The Scarlet Letter                                                                                                                                                    | МАГОР | 978-608-223-100-6 | 1 |
| 21. | КНИГА 260<br>АВТОР: Оскар Вајлд<br>Oscar Wilde (1854 – 1900)<br>ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази<br>The Happy Prince and Other Tales<br>КНИГА 261<br>АВТОР: Оскар Вајлд<br>Oscar Wilde (1854 – 1900)<br>ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј<br>The Picture of Dorian Gray | МАГОР | 978-608-223-101-3 | 1 |
| 22. | КНИГА 285<br>АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>Thomas Stearns Eliot (1888–1965)<br>ДЕЛО: Убиство во катедралата<br>Murder in the Cathedral                                                                                                                                   | МАГОР | 978-608-223-094-8 | 1 |

|     |                                                                                                                                                                                                       |       |                   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---|
| 23. | КНИГА 289<br>АВТОР: Олдос Хаксли<br>Aldous Huxley (1894 – 1963)<br>ДЕЛО: Бестрашен нов свет<br>Brave New World                                                                                        | МАГОР | 978-608-223-102-0 | 1 |
| 24. | КНИГА 305<br>АВТОР: Марина Цветаева<br>Марина Цветаева (1892 – 1941)<br>ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ<br>ПУШКИН<br>Мемуары, Мой Пушкин                                                              | МАГОР | 978-608-223-109-9 | 1 |
| 25. | КНИГА 306<br>АВТОР: Владимир Набоков<br>Владимир Набоков (1899 – 1977)<br>ДЕЛО: ДАР                                                                                                                   | МАГОР | 978-608-223-108-2 | 1 |
| 26. | КНИГА 307.<br>АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977)<br>Vladimir Nabokov<br>ДЕЛО: Лолита<br>Lolita                                                                                                     | МАГОР | 978-608-223-103-7 | 1 |
| 27. | КНИГА 312.<br>АВТОР: Итало Звево<br>Italo Svevo (1861 – 1928)<br>ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО<br>La coscienza di Zeno                                                                                         | МАГОР | 978-608-223-097-9 | 1 |
| 28. | КНИГА 341.<br>АВТОР: Кензабуро Ое<br>Kenzaburo Oe (1935 – )<br>ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО<br>A Personal Matter                                                                                                 | МАГОР | 978-608-223-104-4 | 1 |
| 29. | КНИГА 407.<br>АВТОР: Итало Калвино<br>Italo Calvino (1923 – 1985)<br>ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ<br>ПАТНИК<br>Se una notte d'inverno un viaggiatore                                               | МАГОР | 978-608-223-107-5 | 1 |
| 30. | КНИГА 465<br>АВТОР: Саикаку Ихара<br>Saikaku Ihara (1642 –1693)<br>ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА<br>ЖЕНА<br>The Life of an Amorous Woman                                                              | МАГОР | 978-608-223-106-8 | 1 |
| 31. | КНИГА 476<br>АВТОР: Мери Шели<br>Mary Shelley (1797-1851)<br>ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН<br>Frankenstein                                                                                                        | МАГОР | 978-608-223-093-1 | 1 |
| 32. | КНИГА 514.<br>АВТОР: Карсон Мек Кулерс<br>Carson McCullers (1917-1967)<br>ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ<br>The Heart is a Lonely Hunter                                                                 | МАГОР | 978-608-223-111-2 | 1 |
| 33. | КНИГА 550.<br>АВТОР: Алесандро Барико<br>Alessandro Baricco (1958 – )<br>ДЕЛО: Океан море<br>Océano Mar<br>КНИГА 551<br>АВТОР: Алесандро Барико<br>Alessandro Baricco (1958-/)<br>ДЕЛО: СВИЛА<br>Seta | МАГОР | 978-608-223-098-6 | 1 |
| 34. | КНИГА 20.<br>АВТОР: Непознат<br>Анон.<br>ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ<br>Bardo Thodol                                                                                                                  | ТРИ   | 978-608-230-103-7 | 1 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                   |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---|
| 35. | КНИГА 43.<br>АВТОР: Петрониј (околу 27–66)<br>Gaius Petronius Arbiter<br>ДЕЛО: САТИРИКОН<br>Satyricon                                                                                                                                                                              | ТРИ | 978-608-230-108-2 | 1 |
| 36. | КНИГА 204<br>АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас)<br>Lautréamont (1846 – 1870)<br>ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ<br>Les Chants de Maldoror                                                                                                                                                   | ТРИ | 978-608-230-025-2 | 1 |
| 37. | КНИГА 281<br>АВТОР: Д. Х. Лоренс<br>David Herbert Lawrence (1885 – 1930):<br>ДЕЛО: Љубовникот на леди Четерли Lady<br>Chatterley's Lover                                                                                                                                           | ТРИ | 978-608-230-105-1 | 1 |
| 38. | КНИГА 300<br>АВТОР: Андреј Бели<br>Андрей Белый (1880 – 1934)<br>ДЕЛО: ПЕТРОГРАД<br>Петербург                                                                                                                                                                                      | ТРИ | 978-608-230-109-9 | 1 |
| 39. | КНИГА 74.<br>АВТОР: Мигел де Сервантес<br>Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616)<br>ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ<br>Novelas ejemplares                                                                                                                                                | ТРИ | 978-608-230-044-3 | 1 |
| 40. | КНИГА 77.<br>АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка<br>Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681)<br>ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН<br>La vida es sueño                                                                                                                                              | ТРИ | 978-608-230-083-2 | 1 |
| 41. | КНИГА 86.<br>АВТОР: Мوليер<br>Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673)<br>ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП,<br>СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК,<br>ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН<br>Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare.<br>Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire | ТРИ | 978-608-230-081-8 | 1 |
| 42. | КНИГА 125.<br>АВТОР: Густав Флобер<br>Gustave Flaubert (1821 – 1880)<br>ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ<br>Bouvard et Pécuchet                                                                                                                                                                | ТРИ | 978-608-230-084-9 | 1 |
| 43. | КНИГА 203<br>АВТОР: Анатол Франс<br>Anatole France (1844 – 1924)<br>ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ<br>Les Dieux Ont Soif                                                                                                                                                                  | ТРИ | 978-608-230-043-6 | 1 |
| 44. | КНИГА 282<br>АВТОР: Д. Х. Лоренс<br>David Herbert Lawrence (1885 – 1930):<br>ДЕЛО: Синови и љубовници<br>Sons and Lovers                                                                                                                                                           | ТРИ | 978-608-230-082-5 | 1 |
| 45. | КНИГА 26.<br>АВТОР: Уеда Акинари<br>Ueda Akinari (1734 – 1809)<br>ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ<br>Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)                                                                                                                                        | КСЦ | 978-608-4694-53-3 | 1 |
| 46. | КНИГА 31.<br>АВТОР: Езоп<br>Αἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера)<br>ДЕЛО: БАСНИ<br>FABLES                                                                                                                                                                                           | КСЦ | 978-608-4694-44-1 | 1 |
| 47. | КНИГА 44.<br>АВТОР: Апулеј<br>Lucius Apuleius (c. 123/125 – c. 180)<br>ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО<br>МАГАРЕ<br>Asinus aureus                                                                                                                                                   | КСЦ | 978-608-4694-35-9 | 1 |

|     |                                                                                                                                                                 |     |                   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---|
| 48. | КНИГА 97.<br>АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768)<br>Laurence Sterne (1713-1768)<br>ДЕЛО: Тристам Шенди том 1<br>Tristram Shandy                                     | КСЦ | 978-608-4694-57-1 | 1 |
| 49. | КНИГА 99.<br>АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768)<br>Laurence Sterne (1713-1768)<br>ДЕЛО: Сентиментално патување<br>Sentimental Journey                              | КСЦ | 978-608-4694-45-8 | 1 |
| 50. | КНИГА 145<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>Charles Dickens (1812 – 1870)<br>ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1<br>David Copperfield                                           | КСЦ | 978-608-4694-50-2 | 1 |
| 51. | КНИГА 206<br>АВТОР: Андре Жид<br>André Gide (1869 – 1951)<br>ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА<br>СИМФОНИЈА<br>LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE<br>PASTORALE          | КСЦ | 978-608-4694-42-7 | 1 |
| 52. | КНИГА 217<br>АВТОР: Луј-Фердинанд Селин<br>Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961)<br>ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА<br>Voyage au bout de la nuit               | КСЦ | 978-608-4694-43-4 | 1 |
| 53. | КНИГА 273<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>James Joyce (1882 – 1941)<br>ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста<br>A Portrait of the Artist as a Young Man                | КСЦ | 978-608-4694-51-9 | 1 |
| 54. | КНИГА 288<br>АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин<br>John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973)<br>ДЕЛО: Хобит<br>The Hobbit                                                     | КСЦ | 978-608-4694-52-6 | 1 |
| 55. | КНИГА 347.<br>АВТОР: Жан-Пол Сартр<br>Jean-Paul Sartre (1905 – 1980)<br>ДЕЛО: ЗБОРОВИ<br>Les Mots                                                               | КСЦ | 978-608-4694-36-6 | 1 |
| 56. | КНИГА 360.<br>АВТОР: Зигфрид Ленц<br>Siegfried Lenz (1926 – )<br>ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ<br>Arnes Nachlass                                                    | КСЦ | 978-608-4694-37-3 | 1 |
| 57. | КНИГА 395.<br>АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак<br>Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис<br>Пастернак (1890 — 1960)<br>ДЕЛО: ПРЕПИСКА<br>Переписка | КСЦ | 978-608-4694-54-0 | 1 |
| 58. | КНИГА 413.<br>АВТОР: Ернесто Сабаты<br>Ernesto Sabato (1911 – )<br>ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОВОВИТЕ<br>Sobre héroes y tumbas                                       | КСЦ | 978-608-4694-38-0 | 1 |
| 59. | КНИГА 425.<br>АВТОР: Витолд Гомбровиц<br>Witold Gombrowicz (1904 – 1969)<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1<br>Dzienniki I                                                  | КСЦ | 978-608-4694-39-7 | 1 |
| 60. | КНИГА 450.<br>АВТОР: Пјер Абелар<br>Pierre Abélard (1079 – 1142)<br>ДЕЛО: Историјата на моите несреќи<br>Historia calamitatum (The story of my<br>misfortunes)  | КСЦ | 978-608-4694-47-2 | 1 |

|     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---|
| 61. | КНИГА 500<br>АВТОР: Шандор Маран (1900 –1989)<br>Sándor Márai<br>ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО<br>Vendégjáték Bolzanóban                                                                                            | КСЦ | 978-608-4694-41-0 | 1 |
| 62. | КНИГА 517.<br>АВТОР: Ајрис Мурдок<br>Iris Murdoch (1919-1999)<br>ДЕЛО: Морето, морето<br>The Sea, the Sea                                                                                                       | КСЦ | 978-608-4694-46-5 | 1 |
| 63. | КНИГА 520<br>АВТОР: Реј Бредбери (1920- /)<br>Ray Bradbury<br>ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ<br>The Martian Chronicles                                                                                               | КСЦ | 978-608-4694-48-9 | 1 |
| 64. | КНИГА 531<br>АВТОР: Филип К. Дик<br>Philip K. Dick (1928 –1982)<br>ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ<br>ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ<br>Do Androids Dream of Electronic Sheep                                                  | КСЦ | 978-608-4694-40-3 | 1 |
| 65. | КНИГА 1.<br>АВТОР: Непознат<br>Анон., околу 1700. година од ст. е.<br>ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ<br>Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sh<br>naqba imuru) or Surpassing All Other Kings<br>(Shūtur eli sharrī) | КСЦ | 978-608-4694-00-7 | 1 |
| 66. | КНИГА 45.<br>АВТОР: Лонго (околу 2 век)<br>Λογγος<br>ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ<br>Δάφνις καὶ Χλόη                                                                                                                     | КСЦ | 978-608-4694-16-8 | 1 |
| 67. | КНИГА 55.<br>АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938)<br>Joseph Bedier<br>ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА<br>Le Roman de Tristan et Iseut                                                                                | КСЦ | 978-608-4694-02-1 | 1 |
| 68. | КНИГА 75.<br>АВТОР: Непознат<br>Анон.<br>ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС<br>La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y<br>adversidades (1554)                                                                  | КСЦ | 978-608-4694-17-5 | 1 |
| 69. | КНИГА 93.<br>АВТОР: Волтер<br>Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778)<br>ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ<br>Candide. Zadig                                                                                            | КСЦ | 978-608-4694-14-4 | 1 |
| 70. | КНИГА 106<br>АВТОР: Жан-Жак Русо<br>Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)<br>ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1<br>La Nouvelle Héloïse                                                                                       | КСЦ | 978-608-4694-04-5 | 1 |
| 71. | КНИГА 107<br>АВТОР: Жан-Жак Русо<br>Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)<br>ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2<br>La Nouvelle Héloïse                                                                                       | КСЦ | 978-608-4694-19-9 | 1 |
| 72. | КНИГА 119.<br>АВТОР: Виктор Иго<br>Victor Hugo (1802 – 1885)<br>ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ<br>Notre-Dame de Paris                                                                                          | КСЦ | 978-608-4694-03-8 | 1 |
| 73. | КНИГА 120<br>АВТОР: Виктор Иго<br>Victor Hugo (1802 – 1885)<br>ДЕЛО: Клетници том 1<br>Les Misérables                                                                                                           | КСЦ | 978-608-4694-18-2 | 1 |

|     |                                                                                                                                                                                      |     |                   |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---|
| 74. | КНИГА 121<br>АВТОР: Виктор Иго<br>Victor Hugo (1802 – 1885)<br>ДЕЛО: Клетници том 2<br>Les Misérables                                                                                | КСЦ | 978-608-4694-05-2 | 1 |
| 75. | КНИГА 196<br>АВТОР: Жерар де Нервал<br>Gérard de Nerval (1808 – 1855)<br>ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА<br>Sylvie, Aurélia                                                                  | КСЦ | 978-608-4694-21-2 | 1 |
| 76. | КНИГА 222<br>АВТОР: Георг Бихнер<br>Georg Büchner (1813 – 1837)<br>ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И<br>ЛЕНА, ВОЦЕК<br>Dantons Tod, Leonce und Lena, Woyzeck                           | КСЦ | 978-608-4694-08-3 | 1 |
| 77. | КНИГА 253<br>АВТОР: Волт Витмен<br>Walt Whitman (1819 – 1892)<br>ДЕЛО: Стракови трева<br>Leaves of Grass                                                                             | КСЦ | 978-608-4694-23-6 | 1 |
| 78. | КНИГА 256<br>АВТОР: Хенри Џејмс<br>Henry James (1843 – 1916)<br>ДЕЛО: Амбасадори<br>The Ambassadors                                                                                  | КСЦ | 978-608-4694-09-0 | 1 |
| 79. | КНИГА 278<br>АВТОР: Вирџинија Вулф<br>Virginia Woolf (1882 – 1941)<br>ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинее<br>A Room of One's Own, Three Guineas                                   | КСЦ | 978-608-4694-24-3 | 1 |
| 80. | КНИГА 283<br>АВТОР: Јудин О'Нил<br>Eugene O'Neill (1888 – 1953)<br>ДЕЛО: Колеж под брестовите; Долго<br>патување во ноќта<br>Desire under the Elms; Long Day's Journey into<br>Night | КСЦ | 978-608-4694-10-6 | 1 |
| 81. | КНИГА 290<br>АВТОР: Френсис Скот Фицџералд<br>Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940)<br>ДЕЛО: Големiot Гетсби<br>The Great Gatsby                                                    | КСЦ | 978-608-4694-15-1 | 1 |
| 82. | КНИГА 292<br>АВТОР: Вилијам Фокнер<br>William Faulkner (1897 – 1962)<br>ДЕЛО: Врева и бес<br>Sound and Fury                                                                          | КСЦ | 978-608-4694-01-4 | 1 |
| 83. | КНИГА 349<br>АВТОР: Ежен Јонеско<br>Eugène Ionesco (1909 – 1994)<br>ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА,<br>НОСОРОГ<br>Les Chaises, La Cantatrice Chauve, Rhinocéros                       | КСЦ | 978-608-4694-25-0 | 1 |
| 84. | КНИГА 440<br>АВТОР: Чинуа Ачебе<br>Chinua Achebe (1930 – )<br>ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ<br>Things Fall Apart                                                                         | КСЦ | 978-608-4694-20-5 | 1 |
| 85. | КНИГА 468<br>АВТОР: Огатав Прево<br>Abbé Prévost (1697 – 1763)<br>ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО<br>Manon Lescaut                                                                                 | КСЦ | 978-608-4694-11-3 | 1 |
| 86. | КНИГА 469<br>АВТОР: Хорас Волпол<br>Horace Walpole (1717-1797)<br>ДЕЛО: ОТРАНКИОТ ЗАМОК<br>The Castle of Otranto                                                                     | КСЦ | 978-608-4694-22-9 | 1 |



|      |                                                                                                                                       |                                 |                   |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|
| 87.  | КНИГА 471<br>АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг<br>Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781)<br>ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ<br>Emilia Galotti         | КСЦ                             | 978-608-4694-26-7 | 1 |
| 88.  | КНИГА 472<br>АВТОР: Бернарден де Сен Пјер<br>Bernardin de Saint Pierre (1737-1814)<br>ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЦИНИЈА<br>Paul et Virginie     | КСЦ                             | 978-608-4694-07-6 | 1 |
| 89.  | КНИГА 486.<br>АВТОР: Нацуме Сосеки<br>Natsume Soseki (1867 – 1916)<br>ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА<br>Kokoro                               | КСЦ                             | 978-608-4694-12-0 | 1 |
| 90.  | КНИГА 508.<br>АВТОР: Жилиен Грак<br>Julien Gracq (1910 – 2007)<br>ДЕЛО: Брегот на Сиртите<br>Le Rivage des Syrtes                     | КСЦ                             | 978-608-4694-06-9 | 1 |
| 91.  | КНИГА 544.<br>АВТОР: Патрик Модиапо<br>Patrick Modiano (1945 – 2009)<br>ДЕЛО: Улица на темни продавници<br>Rue des boutiques obscures | КСЦ                             | 978-608-4694-27-4 | 1 |
| 92.  | КНИГА 549.<br>АВТОР: Казуо Ишигуро<br>Kazuo Ishiguro (1954 – )<br>ДЕЛО: Не оставај ме никогаш<br>Never Let Me Go                      | КСЦ                             | 978-608-4694-13-7 | 1 |
| 93.  | КНИГА 552.<br>АВТОР: Бен Окри<br>Ben Okri (1959 – )<br>ДЕЛО: Гладниот пат<br>The Famished Road                                        | КСЦ                             | 978-608-4694-28-1 | 1 |
| 94.  | КНИГА 122.<br>АВТОР: Виктор Иго<br>Victor Hugo (1802 – 1885)<br>ДЕЛО: Клетници том 3<br>Les Misérables                                | КСЦ                             | 978-608-4694-55-7 | 1 |
| 95.  | КНИГА 351.<br>АВТОР: Жан Антуј<br>Jean Anouilh (1910 – 1987)<br>ДЕЛО: Антигона<br>Antigone                                            | КСЦ                             | 978-608-4694-58-8 | 1 |
| 96.  | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР                                                                             | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 1 |
| 97.  | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА                                                                      | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 1 |
| 98.  | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                                                                     | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 1 |
| 99.  | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                                                                | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 1 |
| 100. | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЦИМ                                                                                  | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 1 |
| 101. | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                                                                   | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 1 |
| 102. | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОКТА                                                                          | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 1 |
| 103. | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шелли<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ, ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА                                           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 1 |

|      |                                                                                |                                 |                                                                     |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|
| 104. | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4                                                   | 1 |
| 105. | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5                                                   | 1 |
| 106. | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7                                                   | 1 |
| 107. | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7                                                   | 1 |
| 108. | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                        | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6                                                   | 1 |
| 109. | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                       | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6                                                   | 1 |
| 110. | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4                                                   | 1 |
| 111. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА ВАВИЛОН              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                   | 1 |
| 112. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                   | 1 |
| 113. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                   | 1 |
| 114. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                   | 1 |
| 115. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                   | 1 |
| 116. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                   | 1 |
| 117. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                   | 1 |
| 118. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                   | 1 |
| 119. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                   | 1 |
| 120. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР, ДА СЕ УМРЕ ВО<br>ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                   | 1 |
| 121. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                   | 1 |
| 122. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                   | 1 |
| 123. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                   | 1 |
| 124. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солженицин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1     | АРС Студио                      | 978-608-230- 149-5                                                  | 1 |
| 125. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј) | 1 |

|      |                                                                |                                         |                                                                       |   |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 126. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-69-4<br>(Кон. Центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)  | 1 |
| 127. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 128. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 1 |
| 129. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 1 |
| 130. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 1 |
| 131. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА<br>КНИГА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 132. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |
| 133. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 134. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 135. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                          | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 136. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР            | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 137. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР          | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 138. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                       | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 139. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                   | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 140. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР             | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 141. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 142. | АВТОР: Рјуносукэ Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ     | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 143. | АВТОР: Луиди Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ     | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 144. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                       | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 145. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ            | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |
| 146. | АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: СТАРА ЕГИПЕТСКА КНИЖЕВНОСТ            | АРС-ТРИ                                 | 978-608-229-694-4                                                     | 1 |

|      |                                                                                                     |           |                                                             |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---|
| 147. | АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ИЛАДА И ЕДНА НОК<br>том 1                                                  | МАГОР     | 978-608-223-261-4                                           | 1 |
| 148. | АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ИЛАДА И ЕДНА НОК<br>том 2                                                  | МАГОР     | 978-608-223-292-8                                           | 1 |
| 149. | АВТОР: Франсоа Вијон<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА                                                               | АРС-ТРИ   | 978-608-230-207-2<br>978-608-229-474-2                      | 1 |
| 150. | АВТОР: Џон Дон<br>ДЕЛО: ИЗБРАНИ ДЕЛА                                                                | КСЦ       | 978-608-4721-08-6<br>978-608-205-229-8                      | 1 |
| 151. | АВТОР: Вилијам Блејк<br>ДЕЛО: ИЗБРАНИ ДЕЛА                                                          | МАГОР     | 978-608-223-277-5                                           | 1 |
| 152. | АВТОР: Фридрих Хелдерлин<br>ДЕЛО: ИЗБРАНИ ДЕЛА                                                      | КСЦ       | 978-608-4721-17-8<br>978-608-205-246-5                      | 1 |
| 153. | АВТОР: Чехов<br>ДЕЛО: НОВЕЛИ                                                                        | МАГОР     | 978-608-223-293-5                                           | 1 |
| 154. | АВТОР: Џакомо Леопарди<br>ДЕЛО: ЛИРИКА ИЗБОР                                                        | АРС -ТРИ  | 978-608-230-215-7<br>978-608-229-481-0                      | 1 |
| 155. | АВТОР: Артур Рембо<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА                                                                 | МАГОР     | 978-608-223-266-9                                           | 1 |
| 156. | АВТОР: Артур Шницлер<br>ДЕЛО: НОВЕЛИ                                                                | МАГОР     | 978-608-223-273-7                                           | 1 |
| 157. | АВТОР: Емили Дикинсон<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА                                                              | АРС-ТРИ   | 978-608-230-188-4                                           | 1 |
| 158. | АВТОР: Ирвинг О хенри<br>ДЕЛО: РАСКАЗИ                                                              | КСЦ       | 978-608-4721-22-2<br>978-608-205-251-9                      | 1 |
| 159. | АВТОР: Фернандо Песоа<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА                                                              | МАГОР     | 978-608-223-290-4                                           | 1 |
| 160. | АВТОР: Борхес<br>ДЕЛО: РАСКАЗИ                                                                      | КСЦ       | 978-608-4721-11-6<br>978-608-205-240-3                      | 1 |
| 161. | АВТОР: Винстан Хју Одн<br>ДЕЛО: ЕСЕИ                                                                | КСЦ       | 978—608-4721-05-5<br>978-608-205-226-7                      | 1 |
| 162. | АВТОР: Рејмонд Карвер<br>ДЕЛО: КАТЕДРАЛА И ДРУГИ РАСКАЗИ                                            | АРС И ТРИ | 978-608-230-203-4<br>978-608-229-498-8                      | 1 |
| 163. | АВТОР: Бохумил Храбал<br>ДЕЛО: СТРОГО КОНТРОЛИРАНИ ВОЗОВИ                                           | АРС И ТРИ | 978-608-230-182-2<br>978-608-229-501-5<br>978-608-4694-80-9 | 1 |
| 164. | АВТОР: Јухио Мишима<br>ДЕЛО: ЗЛАТНИОТ ПАВИЛОН                                                       | КСЦ       | 978-608-4694-80-9<br>978-608-205-205-2                      | 1 |
| 165. | АВТОР: Гарцилазо,Алдана,Херера<br>ДЕЛО: АНТОЛОГИЈА НА ШПАНСКАТА<br>ПОЕЗИЈА НА РЕНЕСАНСАТА И БАРОКОТ | АРС И ТРИ | 978-608-230-190-7<br>978-608-229-504-6                      | 1 |
| 166. | АВТОР: Лао Це, Чуанг Це и Конфучиј<br>ДЕЛО: ТАО ТЕ КИНГ                                             | АРС-ТРИ   | 978-608-230-207-2<br>978-608-229-472-8                      | 1 |
| 167. | АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ЗЕН ПРИКАЗНИ                                                               | МАГОР     | 978-608-230-172-3                                           | 1 |
| 168. | АВТОР: Жан Расин<br>ДЕЛО: ДРАМИ                                                                     | АРС-ТРИ   | 978-608-230-199-0<br>978-608-229-597-8                      | 1 |
| 169. | АВТОР: Џакомо Казанова<br>ДЕЛО: МЕМОАРИ ИЗБОР                                                       | МАГОР     | 978-608-223-314-7                                           | 1 |
| 170. | АВТОР: Ги Де Мопасан<br>ДЕЛО: РАСКАЗИ                                                               | МАГОР     | 978-608-223-258-4                                           | 1 |
| 171. | АВТОР: Лермонтов<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                                             | МАГОР     | 978-608-223-310-9                                           | 1 |
| 172. | АВТОР: Ф.М.Достоевски<br>ДЕЛО: БЕДНИ ЛУЃЕ, ЗАПИСИ ОД<br>ПОДЗЕМЈЕТО, КРОТКА                          | АРС-ТРИ   | 978-608-230-211-9<br>978-608-229-479-7                      | 1 |
| 173. | АВТОР: Чехов<br>ДЕЛО: РАСКАЗИ                                                                       | АРС-ТРИ   | 978-608-230-200-3                                           | 1 |
| 174. | АВТОР: Франц Прешерн<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА                                                               | МАГОР     | 978-608-223-266-9                                           | 1 |
| 175. | АВТОР: Пол Клодел<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА                                                                  | МАГОР     | 978-608-223-316-1                                           | 1 |
| 176. | АВТОР: Пол Валери<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА                                                                  | МАГОР     | 978-608-223-304-8                                           | 1 |
| 177. | АВТОР: Пол Елтијар<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА                                                                 | МАГОР     | 978-608-223-268-3                                           | 1 |

|      |                                                                                                          |         |                                        |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---|
| 178. | АВТОР: Франц Кафка<br>ДЕЛО: РАСКАЗИ                                                                      | КСЦ     | 978-608-4721-09-3<br>978-608-205-238-0 | 1 |
| 179. | АВТОР: Т.С.Елиот<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА                                                                        | МАГОР   | 978-608-223-264-5                      | 1 |
| 180. | АВТОР: Ребека Вест<br>ДЕЛО: ЦРНО ЈАГНЕ И СИВ СОКОЛ                                                       | АРС-ТРИ | 978-608-230-202-7<br>978-608-229-489-6 | 1 |
| 181. | АВТОР: Блок, Хлебников<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА                                                                  | КСЦ     | 978-608-4721-20-8<br>978-608-205-249-6 | 1 |
| 182. | АВТОР: Ана Ахметова, Марина Цветаева<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                              | АРС-ТРИ | 978-608-230-183-9<br>978-608-229-599-2 | 1 |
| 183. | АВТОР: Осип Менелшптам<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                                            | АРС-ТРИ | 978-608-230-174-7<br>978-608-229-490-2 | 1 |
| 184. | АВТОР: Мачадо, Хименес, Алберти,<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                                  | АРС-ТРИ | 978-608-230-181-5<br>978-608-229-491-9 | 1 |
| 185. | АВТОР: Лорка<br>ДЕЛО: ИЗБРАНИ ДЕЛА                                                                       | АРС-ТРИ | 978-608-230-180-8<br>978-608-229-492-6 | 1 |
| 186. | АВТОР: Карел Чапек<br>ДЕЛО: РАСКАЗИ                                                                      | АРС-ТРИ | 978-608-230-208-9<br>978-608-229-494-0 | 1 |
| 187. | АВТОР: Милош Црњански<br>ДЕЛО: ДНЕВНИКОТ НА ЧАРНОЕВИЌ                                                    | МАГОР   | 978-608-223-309-3                      | 1 |
| 188. | АВТОР: Дарио, Вањехо, Борхес, Неруда, Гиљен,<br>Пас и Мистрал<br>ДЕЛО: СЕДУМ ХИСПАНОАМЕРИКАНСКИ<br>ПОЕТИ | АРС-ТРИ | 978-608-230-213-3<br>978-608-229-500-8 | 1 |
| 189. | АВТОР: Милош, Шимборска, Хербрт<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА                                                         | КСЦ     | 978-608-4721-00-0<br>978-608-205-225-0 | 1 |
| 190. | АВТОР: Данил Хармс<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА, КРАТКА ПРОЗА                                                        | АРС-ТРИ | 978-608-230-185-3<br>978-608-229-506-0 | 1 |
| 191. | АВТОР: Иван Гончаров<br>ДЕЛО: ОБЛОМОВ                                                                    | ТРИ     | 978-608-230-045-0<br>978-608-229-531-2 | 1 |
| 192. | АВТОР: Лопе де Вега<br>ДЕЛО: ФУЕНТЕ ОВЕХУНА                                                              | ТРИ     | 978-608-230-225-5<br>978-608-229-693-7 | 1 |
| 193. | АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ЕГИПЕТСКА КНИГА НА МРТВИТЕ                                                      | ТРИ     | 978-608-230-205-8<br>978-608-229-588-6 | 1 |
| 194. | АВТОР: Николо Макијавели<br>ДЕЛО: МАНДРАГОЛА; ВЛАДЕТЕЛ                                                   | ТРИ     | 978-608-230-212-6<br>978-608-229-698-2 | 1 |
| 195. | АВТОР: Вилијам Текери<br>ДЕЛО: ПАНАГУР НА СУЕТАТА                                                        | ТРИ     | 978-608-230-214-0<br>978-608-229-587-9 | 1 |
| 196. | АВТОР: Бенвенуто Челини<br>ДЕЛО: МОЈОТ ЖИВОТ                                                             | ТРИ     | 978-608-230-192-1<br>978-608-229-591-6 | 1 |
| 197. | АВТОР: Мацуо Башо<br>ДЕЛО: ХАЙКУ; ТЕСНА ПАТЕКА ОТАДЕ<br>РИДОВИТЕ                                         | ТРИ     | 978-608-230-186-0<br>978-608-229-594-7 | 1 |
| 198. | АВТОР: Аристофан<br>ДЕЛО: КОМЕДИИ (ЖАБИ, ОБЛАЦИ, ПТИЦИ,<br>ЛИСИСТРАТА)                                   | ТРИ     | 978-608-230-220-1<br>978-608-229-691-3 | 1 |
| 199. | АВТОР: Алесандро Манцони<br>ДЕЛО: СВРШЕНИЦИ                                                              | ТРИ     | 978-608-230-198-3<br>978-608-229-596-1 | 1 |
| 200. | АВТОР: Мигуел де Унамуно<br>ДЕЛО: ТРАГИЧНО ЧУВСТВУВАЊЕ НА<br>ЖИВОТОТ                                     | ТРИ     | 978-608-230-187-7<br>978-608-229-595-4 | 1 |
| 201. | АВТОР: Емануел Сведенборг<br>ДЕЛО: НЕБО И ПЕКОЛ                                                          | ТРИ     | 978-608-230-219-5<br>978-608-229-697-5 | 1 |
| 202. | АВТОР: Фернандо де Рохас<br>ДЕЛО: ЧЕЛЕСТИНА                                                              | ТРИ     | 978-608-230-218-8<br>978-608-229-696-8 | 1 |
| 203. | АВТОР: Марк Твен<br>ДЕЛО: ДОЖИВУВАЊАТА НА ХАКЛБЕРИ<br>ФИН                                                | ТРИ     | 978-608-230-217-1<br>978-608-229-695-1 | 1 |
| 204. | АВТОР: Карло Голдони<br>ДЕЛО: МИРАНДОЛИНА                                                                | ТРИ     | 978-608-230-201-0<br>978-608-229-699-9 | 1 |
| 205. | АВТОР: Џорџ Елиот<br>ДЕЛО: МИДЛМАРЧ том 1                                                                | МАГОР   | 978-608-223-305-5                      | 1 |
| 206. | АВТОР: Џорџ Елиот<br>ДЕЛО: МИДЛМАРЧ том 2                                                                | МАГОР   | 978-608-223-306-2                      | 1 |

|      |                                                                                           |       |                                                             |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---|
| 207. | АВТОР: Томас Харди<br>ДЕЛО: ТЕСА ОД Д'АРБЕРВИЛОВИ                                         | МАГОР | 978-608-223-307-9                                           | 1 |
| 208. | АВТОР: Бертолд Брехт<br>ДЕЛО: МАЈКА ХРАБРОСТ И НЕЈЗИНИТЕ ДЕЦА, ОПЕРА ЗА ТРИ ГРОША         | МАГОР | 978-608-223-249-2                                           | 1 |
| 209. | АВТОР: Итало Калвино<br>ДЕЛО: ЗАМОК НА ВКРСТЕНИ СУДБИНИ; НЕВИДЛИВИ ГРАДОВИ                | МАГОР | 978-608-223-289-8                                           | 1 |
| 210. | АВТОР: Петер Акројт<br>ДЕЛО: АНГЛИСКА МУЗИКА                                              | МАГОР | 978-608-223-276-8                                           | 1 |
| 211. | АВТОР: Харпер Ли<br>ДЕЛО: ДА СЕ УБИЕ ПТИЦАТА ПОДБИВНИЦА                                   | МАГОР | 978-608-223-259-1                                           | 1 |
| 212. | АВТОР: Роберт Музил<br>ДЕЛО: НЕЗГОДИТЕ НА ПИТОМЕЦОТ ТЕРЛЕС; СОЕДИНУВАЊА                   | МАГОР | 978-608-223-288-1                                           | 1 |
| 213. | АВТОР: Алберто Моравија<br>ДЕЛО: ЧОЧАРА                                                   | МАГОР | 978-608-223-311-6                                           | 1 |
| 214. | АВТОР: Џ.М. Куци<br>ДЕЛО: СРАМОТА                                                         | МАГОР | 978-608223-294-2                                            | 1 |
| 215. | АВТОР: Макс Фриш<br>ДЕЛО: ХОМО ФАБЕР                                                      | МАГОР | 978-608-223-301-7                                           | 1 |
| 216. | АВТОР: Сен-Дон Перс<br>ДЕЛО: ВЕТРОВИ                                                      | КСЦ   | 978-608-4721-31-4<br>978-9989-55-396-7<br>978-608-205-260-1 | 1 |
| 217. | АВТОР: Ежен Јонеско<br>ДЕЛО: ПРОТИВОТРОВИ („ИСПРЕКИНАТА ПОТРАГА“)                         | КСЦ   | 978-608-4721-28-4<br>978-9989-55-393-6<br>978-608-205-257-1 | 1 |
| 218. | АВТОР: Хенри Кисинџер<br>ДЕЛО: ВО БЕЛАТА КУКА 1                                           | КСЦ   | 978-608-4721-30-7<br>978-9989-55-395-0<br>978-608-205-259-5 | 1 |
| 219. | АВТОР: Емил Зола<br>ДЕЛО: ЖЕРМИНАЛ                                                        | КСЦ   | 978-608-4721-29-1<br>978-9989-55-394-3<br>978-608-205-258-8 | 1 |
| 220. | АВТОР: Алфонс Доде<br>ДЕЛО: ПИСМА ОД МОЈАТА ВОДЕНИЦА                                      | КСЦ   | 978-608-4721-27-7<br>978-9989-55-392-9<br>978-608-205-256-4 | 1 |
| 221. | АВТОР: Винсент Ван Гог<br>ДЕЛО: ПИСМА ДО ТЕО                                              | КСЦ   | 978-608-4721-38-3<br>978-9989-55-401-8<br>978-608-205-267-0 | 1 |
| 222. | АВТОР: Едгар Алан По<br>ДЕЛО: АВАНТУРИТЕ НА АРТУР ГОРДОН ПИМ; ФИЛОЗОФИЈА НА КОМПОЗИЦИЈАТА | КСЦ   | 978-608-4721-10-9<br>978-9989-55-379-0<br>978-608-205-239-7 | 1 |
| 223. | АВТОР: Алфред Жари<br>ДЕЛО: КРАЛОТ ИБИ                                                    | КСЦ   | 978-608-4721-12-3<br>978-9989-55-380-6<br>978-608-205-241-0 | 1 |
| 224. | АВТОР: Хенри Џејмс<br>ДЕЛО: ЕВРОПАНИ                                                      | КСЦ   | 978-608-4721-26-0<br>978-9989-55-391-2<br>978-608-205-255-7 | 1 |
| 225. | АВТОР: Хенри Кисинџер<br>ДЕЛО: ВО БЕЛАТА КУКА 2                                           | КСЦ   | 978-608-4721-39-0<br>978-9989-55-402-5<br>978-608-205-268-7 | 1 |
| 226. | АВТОР: Стендал<br>ДЕЛО: ПАРМСКИ КАРТУЗИЈАНСКИ МАНАСТИР                                    | КСЦ   | 978-608-4721-37-6<br>978-9989-55-400-1<br>978-608-205-266-3 | 1 |
| 227. | АВТОР: Матео Мариа Бонардо<br>ДЕЛО: ВЉУБЕНИОТ ОРЛАНДО                                     | КСЦ   | 978-608-4721-23-9<br>978-9989-55-388-2<br>978-608-205-252-6 | 1 |
| 228. | АВТОР: Рене Франсоа де Шатобријан<br>ДЕЛО: АТАЛАЈА ; РЕНЕ                                 | КСЦ   | 978-608-4721-06-2<br>978-9989-55-377-6<br>978-608-205-227-4 | 1 |
| 229. | АВТОР: Луј Арагон<br>ДЕЛО: АВАНТУРИТЕ НА ТЕЛЕМАХ                                          | КСЦ   | 978-608-4721-16-<br>978-9989-55-384-4<br>978-608-205-245-8  | 1 |
| 230. | АВТОР: Штефан Цвајг<br>ДЕЛО: ВЧЕРАШНИОТ СВЕТ                                              | КСЦ   | 978-608-4721-34-5<br>978-9989-55-398-1<br>978-608-205-263-2 | 1 |

|      |                                                                                                                 |               |                                                             |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---|
| 231. | АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 2                                                                           | КСЦ           | 978-608-4721-32-1<br>978-9989-55-397-4<br>978-608-205-261-8 | 1 |
| 232. | АВТОР: Албер Каму<br>ДЕЛО: СТРАНЕЦ; МИТОТ ЗА СИЗИФ                                                              | КСЦ           | 978-608-4721-14-7<br>978-9989-55-382-0<br>978-608-205-243-4 | 1 |
| 233. | АВТОР: Џон Штајнбек<br>ДЕЛО: ПАТУВАЊАТА СО ЧАРЛИ                                                                | КСЦ           | 978-608-4721-13-0<br>978-9989-55-381-3<br>978-608-205-242-7 | 1 |
| 234. | АВТОР: Артур Милер<br>ДЕЛО: ДРАМИ (СИТЕ МОИ СИНОВИ,<br>СМРТТА НА ТРГОВСКИОТ ПАТНИК,<br>ПОГЛЕД ОД МОСТОТ)        | КСЦ           | 978-608-4721-19-2<br>978-9989-55-386-8<br>978-608-205-248-9 | 1 |
| 235. | АВТОР: Ирене Немировски<br>ДЕЛО: ФРАНЦУСКА СУИТА                                                                | КСЦ           | 978-608-4721-07-9<br>978-9989-55-378-3<br>978-608-205-228-1 | 1 |
| 236. | АВТОР: Људмила Улицкаја<br>ДЕЛО: СЛУЧАЈОТ КУКОЦКИ                                                               | КСЦ           | 978-608-4721-24-6<br>978-9989-55-389-9<br>978-608-205-253-3 | 1 |
| 237. | АВТОР: Аугусто Роа Бастос<br>ДЕЛО: ЈАС, ВРХОВНИОТ                                                               | КСЦ           | 978-608-4721-41-3<br>978-9989-55-403-2<br>978-608-205-269-4 | 1 |
| 238. | АВТОР: Шарл де Гол<br>ДЕЛО: ВОЕНИ СЕКАВАЊА 1                                                                    | КСЦ           | 978-608-4721-21-5<br>978-9989-55-387-5<br>978-608-205-250-2 | 1 |
| 239. | АВТОР: Марк Шагал<br>ДЕЛО: МОЈОТ ЖИВОТ                                                                          | КСЦ           | 978-608-4694-95-3<br>978-9989-55-374-5<br>978-608-205-220-5 | 1 |
| 240. | АВТОР: Хенри Милер<br>ДЕЛО: РАКОВИОТ НАПОРЕДНИК                                                                 | КСЦ           | 978-608-4721-15-4<br>978-9989-55-383-7<br>978-608-205-244-1 | 1 |
| 241. | АВТОР: Антони Бурчис<br>ДЕЛО: ПЕКОЛЕН ПОРТОКАЛ                                                                  | КСЦ           | 978-608-4694-99-1<br>978-9989-55-376-9<br>978-608-205-224-3 | 1 |
| 242. | АВТОР: Шарл де Гол<br>ДЕЛО: ВОЕНИ СЕКАВАЊА 2                                                                    | КСЦ           | 978-608-4721-25-3<br>978-9989-55-390-5<br>978-608-205-254-0 | 1 |
| 243. | АВТОР: Ернест Хемингвеј<br>ДЕЛО: ЗБОГУМ ОРУЖЈЕ                                                                  | КСЦ           | 978-608-4721-36-9<br>978-9989-55-399-8<br>978-608-205-265-6 | 1 |
| 244. | АВТОР: Филип Рот<br>ДЕЛО: АМЕРИКАНСКА ПАСТОРАЛА                                                                 | КСЦ           | 978-608-4721-18-5<br>978-9989-55-385-1<br>978-608-205-247-2 | 1 |
| 245. | АВТОР: Хенрик Сјенкевич<br>ДЕЛО: QUO VADIS                                                                      | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-589-3<br>978-608-230-170-9                      | 1 |
| 246. | АВТОР: Марсел Пруст<br>ДЕЛО: ВО ПОТРАГА ПО ИЗГУБЕНОТО<br>ВРЕМЕ 1 (НАКАЈ СВАН: – КОМБРЕ; ЕДНА<br>СВАНОВА ЛЈУБОВ) | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-528-2<br>978-608-230-153-2                      | 1 |
| 247. | АВТОР: Марсел Пруст<br>ДЕЛО: ВО ПОТРАГА ПО ИЗГУБЕНОТО<br>ВРЕМЕ 2 (Во сенката на распутените девојки)            | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-586-2<br>978-608-230-206-5                      | 1 |
| 248. | АВТОР: Џорџ Бернард Шо<br>ДЕЛО: КАНДИДА; СВЕТА ЈОВАНА;<br>ПИГМАЛИОН                                             | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-656-2                                           | 1 |
| 249. | АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: БУДЕНБРОКОВИ том1                                                                     | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-654-8                                           | 1 |
| 250. | АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: БУДЕНБРОКОВИ том 2                                                                    | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-655-5                                           | 1 |
| 251. | АВТОР: Гинтер Грас<br>ДЕЛО: ЛИМЕНИОТ БАРАБАН том 1                                                              | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-598-5<br>978-608-230-184-6                      | 1 |
| 252. | АВТОР: Гинтер Грас<br>ДЕЛО: ЛИМЕНИОТ БАРАБАН том 2                                                              | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-590-9<br>978-608-230-204-1                      | 1 |

|      |                                                                                          |               |                                        |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---|
| 253. | АВТОР: Александар Солжењин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 2                              | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-592-3<br>978-608-230-196-9 | 1 |
| 254. | АВТОР: Александар Солжењин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 3                              | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-593-0<br>978-608-230-197-6 | 1 |
| 255. | КНИГА<br>АВТОР: Џејн Остин<br>ДЕЛО: ГОРДОСТ И ПРЕДРАСУДА                                 | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-650-0                      | 1 |
| 256. | АВТОР: Марио Варгас Љоса<br>ДЕЛО: РАЗГОВОР ВО КАТЕДРАЛАТА                                | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-461-2<br>978-608-230-148-8 | 1 |
| 257. | АВТОР: Милош Црњански<br>ДЕЛО: СЕЛИДБИ (прва книга)                                      | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-657-9                      | 1 |
| 258. | АВТОР: Данте Алигери<br>ДЕЛО: БОЖЕСТВЕНА КОМЕДИЈА                                        | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-653-1                      | 1 |
| 259. | АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНА ЗА КРАЛОТ НАЈ                                             | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-692-0<br>978-608-230-221-8 | 1 |
| 260. | АВТОР: Џуничиро Танизаки<br>ДЕЛО: СЕСТРИТЕ МАКИОКА                                       | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-651-7                      | 1 |
| 261. | АВТОР: Мирослав Крлежа<br>ДЕЛО: ВРАКАЊЕТО НА ФИЛИП<br>ЛАТИНОВИЌ                          | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-658-6                      | 1 |
| 262. | АВТОР: Гликел фон Хамелн<br>ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ГЛИКЕЛ ОД ХАМЕЛН                            | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-659-3                      | 1 |
| 263. | АВТОР: Алекс Хејли<br>ДЕЛО: КОРЕНИ                                                       | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-660-9                      | 1 |
| 264. | АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: СТАРА ХЕБРЕЈСКА КНИЖЕВНОСТ I<br>(Книга за Јов, Псалми Давидови) | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-652-4                      | 1 |
| 265. | СТАРА ХЕБРЕЈСКА КНИЖЕВНОСТ том II                                                        | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-733-0                      | 1 |
| 266. | Овидиј МЕТАМОРФОЗИ                                                                       | МАГОР         | 978-608-4721-49-9                      | 1 |
| 267. | Вергилиј ЕНЕИДА                                                                          | МАГОР         | 978-608-4721-51-2                      | 1 |
| 268. | Стендал ЦРВЕНО И ЦРНО том I                                                              | КСЦ           | 978-608-4721-53-6                      | 1 |
| 269. | Оноре де Балзак ЧИЧКО ГОРИО                                                              | КСЦ           | 978-608-4721-58-1                      | 1 |
| 270. | Џејн Остин МЕНСФИЛД ПАРК                                                                 | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-732-3                      | 1 |
| 271. | Амброуз Бирс РАСКАЗИ                                                                     | КСЦ           | 978-608-4721-56-7                      | 1 |
| 272. | Тургенев ЗАПИСИТЕ НА ЛОВЕЦОТ том I                                                       | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-734-7                      | 1 |
| 273. | Тургенев ЗАПИСИТЕ НА ЛОВЕЦОТ том II                                                      | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-735-4                      | 1 |
| 274. | Стриндберг ТАТКО • ГОСПОГИЦА ЈУЛИЈА                                                      | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-731-6                      | 1 |
| 275. | Томас Ман ВОЛШЕБНИОТ РИД том I                                                           | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-730-9                      | 1 |
| 276. | Томас Ман ВОЛШЕБНИОТ РИД том II                                                          | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-729-3                      | 1 |
| 277. | Роберт Музил ЧОВЕК БЕЗ СВОЈСТВА том I                                                    | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-723-1                      | 1 |
| 278. | Мирослав Крлежа ГОСПОДА ГЛЕМБАЕВИ<br>ВО АГОНИЈА ЛЕДА                                     | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-636-4                      | 1 |
| 279. | Варлам Шаламов РАСКАЗИ ОД КОЛИМА                                                         | МАГОР         | 978-608-4721-47-5                      | 1 |
| 280. | Кармен Лафорет НИШТО                                                                     | КСЦ           | 978-608-4721-43-7                      | 1 |
| 281. | Мишел Турње ГОРСКИ ЦАР                                                                   | КСЦ           | 978-608-4721-50-5                      | 1 |
| 282. | Том Волф ОГНОМЕТ ОД СУЕТИ                                                                | КСЦ           | 978-608-4721-57-4                      | 1 |
| 283. | Михаил Шишкин ОСВОЈУВАЊЕТО НА<br>ИЗМАИЛ                                                  | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-714-9                      | 1 |
| 284. | МАХАБХАРАТА (според прозната преработка<br>на Вилијам Бак)                               | МАГОР         | 978-608-223-356-7                      | 1 |
| 285. | Херман Хесе ИГРА СО СТАКЛЕНИ<br>МОНИСТА                                                  | МАГОР         | 978-608-223-351-2                      | 1 |
| 286. | Џон Голдсворди Сага за Форсајтите том I                                                  | МАГОР         | 978-608-223-354-3                      | 1 |



|     |                                                |               |                                                                 |   |
|-----|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 287 | Михаил Булгаков ТЕАТАРСКИ РОМАН                | МАГОР         | 978-608-223-358-1                                               | 1 |
| 288 | Елфриде Јелинек ПИЈАНИСТКА                     | МАГОР         | 978-608-223-343-7                                               | 1 |
| 289 | ПЕСНАТА ЗА СИД                                 | КСЦ           | 978-608-4721-61-1                                               | 1 |
| 290 | Рипке ЗАПИСИТЕ НА МАЛТЕ ЛАУРИДС БРИГЕ          | КСЦ           | 978-608-4721-48-2                                               | 1 |
| 291 | Едвард М. Форстер АСПЕКТИ НА РОМАНОТ           | КСЦ           | 978-608-4721-60-4                                               | 1 |
| 292 | Орвел 1984 • ЖИВОТИНСКА ФАРМА                  | КСЦ           | 978-608-4721-64-2                                               | 1 |
| 293 | Едвард Олби ДРАМИ                              | КСЦ           | 978-608-4721-63-5                                               | 1 |
| 294 | Кормак Макарти ПАТОТ                           | КСЦ           | 978-608-4721-65-9                                               | 1 |
| 295 | Дон де Лило ЧОВЕКОТ ШТО ПАГА                   | КСЦ           | 978-608-4721-55-0                                               | 1 |
| 296 | СЛИВОВ ЦВЕТ ВО ВАЗНА ОД ЗЛАТО                  | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-739-2                                               | 1 |
| 297 | Јакопо Саназаро АРКАДИЈА                       | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-737-8                                               | 1 |
| 298 | Хуан Карлос Онети БРОДОГРАДИЛИШТЕ              | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-725-5<br>(Арс ламина)<br>978-608-230-247-8<br>(Три) | 1 |
| 299 | Венедикт Ерофеев МОСКВА – ПЕТУШКИ              | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-718-7<br>(Арс ламина)<br>978-608-230-251-5<br>(Три) | 1 |
| 300 | Нагиб Мафуз 1001 НОЌ                           | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-740-8                                               | 1 |
| 301 | Јашар Кемал ИЛЈАДА БИКОВИ                      | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-738-5                                               | 1 |
| 302 | Пенелопе Фицџералд ДО БРЕГОТ                   | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-736-1                                               | 1 |
| 303 | Вилхелм Генацино Чадор за денес                | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-742-2                                               | 1 |
| 304 | Херта Милер ЧОВЕКОТ Е ГОЛЕМ ФАЗАН<br>НА СВЕТОТ | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-741-5                                               | 1 |
| 305 | Џозеф О'Нил ДОЛНА ЗЕМЈА                        | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-720-0                                               | 1 |
| 306 | Александар Хемон ПРОЕКТОТ ЛАЗАРУС              | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-721-7<br>(Арс ламина)<br>978-608-230-249-2<br>(Три) | 1 |
| 307 | Киран Десаи НАСЛЕДЕНА ЗАГУБА                   | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-722-4<br>(Арс ламина)<br>978-608-230-250-8<br>(Три) | 1 |
| 308 | Мурасаки Шикибу ПРИКАЗНАТА ЗА ГЕНЦИ            | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-745-3                                               | 1 |
| 309 | Платон ИЗБРАНИ ДЕЛА                            | МАГОР         | 978-608-223-381-9                                               | 1 |
| 310 | Бомарше ЖЕНИДБАТА НА ФИГАРО                    | КСЦ           | 978-608-4721-72-7                                               | 1 |
| 311 | Стендал ЦРВЕНО И ЦРНО том II                   | КСЦ           | 978-608-4721-76-5                                               | 1 |
| 312 | Херман Мелвил МОБИ ДИК том I                   | КСЦ           | 978-608-4721-70-3                                               | 1 |
| 313 | Херман Мелвил МОБИ ДИК том II                  | КСЦ           | 978-608-4721-73-4                                               | 1 |
| 314 | Лав Н. Толстој ВОЛНА И МИР том I               | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-746-0                                               | 1 |
| 315 | Теодор Фонтане ЕФИ БРИСТ                       | МАГОР         | 978-608-223-372-7                                               | 1 |
| 316 | Џон Голсворди САГА ЗА ФОРСАЛТОВИ том II        | МАГОР         | 978-608-223-370-3                                               | 1 |
| 317 | Хашек ДОБРИОТ ВОЛНИК ШВЕЈК том I               | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-744-6                                               | 1 |
| 318 | Лу Син ДНЕВНИКОТ НА ЛУДИОТ                     | МАГОР         | 978-608-223-364-2                                               | 1 |
| 319 | Натали Сарот ПЛАНЕТАРИУМ                       | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-717-0                                               | 1 |
| 320 | Џон Штајнбек ИСТОЧНО ОД РАЈОТ                  | МАГОР         | 978-608-223-366-6                                               | 1 |
| 321 | Вилијам Голдинг ПРИСТАПНИ ОБРЕДИ               | МАГОР         | 978-608-223-383-3                                               | 1 |
| 322 | Хулио Кортасар КЛИНКАМЕН                       | МАГОР         | 978-608-223-362-8                                               | 1 |
| 323 | Жозе Сарамаго СЛЕПИЛО                          | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-727-9                                               | 1 |
| 324 | Маркиз де Сад ЈУСТИНА                          | КСЦ           | 978-608-4721-67-3                                               | 1 |
| 325 | Хајнрих Хофман БОШКО БУШАВКО                   | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-743-9                                               | 1 |
| 326 | Теодор Шторм ЈАВАЧОТ НА БЕЛИОТ КОЊ             | МАГОР         | 978-608-223-379-6                                               | 1 |
| 327 | Владислав Рејмонт СЕЛАНИ                       | МАГОР         | 978-608-4721-68-0                                               | 1 |
| 328 | Јунг СЕКАВАЊА, СОНИШТА, МИСЛИ                  | КСЦ           | 978-608-4721-71-0                                               | 1 |
| 329 | Ингеборг Бахман МАЛИНА                         | АРС<br>ЛАМИНА | 978-608-229-719-4<br>(Арс ламина)<br>978-608-230-252-2<br>(Три) | 1 |
| 330 | Аксјонов ВОЛТЕРИЈАНЦИ И<br>ВОЛТЕРИЈАНКИ        | АРС<br>СТУДИО | 978-608-229-724-8<br>(Арс ламина)<br>978-608-230-248-5<br>(Три) | 1 |

|     |                                                                                   |                                   |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 331 | Франсоа Вејерганс ТРИ ДЕНА КАЈ МАЈКА МИ                                           | КСЦ                               | 978-608-4721-75-8                                                     | 1 |
| 332 | Чикаматцу ОДБРАНИ ДРАМИ                                                           | МАГОР                             | 978-608-223-348-2                                                     | 1 |
| 333 | Иван Андреевич Крилов БАСНИ (избор)                                               | МАГОР                             | 978-608-223-333-8                                                     | 1 |
| 334 | Теофил Готје ПОЕЗИЈА (Емајл и Камен)                                              | МАГОР                             | 978-608-223-339-0                                                     | 1 |
| 335 | Харолд Пинтер ДРАМИ (избор)                                                       | МАГОР                             | 978-608-233-341-3                                                     | 1 |
| 336 | Том Стопард ДРАМИ (Розенкранц и Гилденстерн се мртви...) (избор)                  | МАГОР                             | 978-608-223-345-1                                                     | 1 |
| 337 | Ли П; Ту Фу ПОЕЗИЈА (избор)                                                       | Конгресен Сервисен Центар         | 978-608-4721-52-9<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-279-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 338 | Катул; Вергилиј; Тибул; Проперциј; Овидиј *; Хорациј РИМСКА ЛИРИКА *; ARS Poetica | Конгресен Сервисен Центар         | 978-608-4694-81-6<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-206-9<br>(Макавеј) | 1 |
| 339 | Ронсар ди Пјер; Беле Жоанше ди ПОЕЗИЈА (избор)                                    | Конгресен Сервисен Центар         | 978-608-4721-44-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-271-7<br>(Макавеј) | 1 |
| 340 | Вордсворт Вилијам ПОЕЗИЈА (избор)                                                 | Конгресен Сервисен Центар         | 978-608-4721-45-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-272-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 341 | Семјуел Тејлор Колриџ ПОЕЗИЈА (избор)                                             | Конгресен Сервисен Центар         | 978-608-4721-46-8<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-273-1<br>(Макавеј) | 1 |
| 342 | Максим Горки РАСКАЗИ; НА ДНОТО;                                                   | Конгресен Сервисен Центар         | 978-608-4721-59-8<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-286-1<br>(Макавеј) | 1 |
| 343 | Јосиф Бродски ЕСЕИ (избор); БЕГСТВО ОД ВИЗАНТИЈА                                  | Конгресен Сервисен Центар         | 978-608-4721-35-2<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-264-9<br>(Макавеј) | 1 |
| 344 | Луис де Гонгора; Франциско де Кеведо ПОЕЗИЈА (избор)                              | АРС Ламина и Издавачки Центар Три | 978-608-230-243-3<br>(ТРИ)<br>978-608-229-476-6<br>(арс ламина)       | 1 |
| 345 | Езра Паунд ОДБРАНИ ЕСЕИ; ГИ СОБИРАМ ДЕЛОВИТЕ НА ОЗИРИС И ЛУБЕЗНИ ЕСЕИ             | Конгресен Сервисен Центар         | 978-608-4721-33-8<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-262-5<br>(Макавеј) | 1 |
| 346 | Ла Мартин; Де Вињи; Иго Мисе ПОЕЗИЈА (избор)                                      | АРС Ламина и Издавачки Центар Три | 978-608-230-249-2<br>(три)<br>978-608-229-715-6<br>(арс ламина)       | 1 |
| 347 | Вистан Хју Одн ПОЕЗИЈА (избор)                                                    | АРС Ламина и Издавачки Центар Три | 978-608-230-189-1<br>(три)<br>978-608-229-497-1<br>(арс ламина)       | 1 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот архив на Република Македонија.

#### Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Државниот архив на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5692/2  
23 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3339.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ**  
**НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа, и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                                                  | издавач                                | ИСБН              | Количина |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|
| 1.         | АВТОР: Алфред Џ.Ејер<br>ДЕЛО: ЈАЗИКОТ, ВИСТИНАТА И ЛОГИКАТА                                                              | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-005-5 | 1        |
| 2.         | АВТОР: Френсис Бекон<br>ДЕЛО: ЕСЕИ                                                                                       | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-008-6 | 1        |
| 3.         | АВТОР: Џон Стјуарт Мил<br>ДЕЛО: УТИЛИТАРИЗАМ                                                                             | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-001-7 | 1        |
| 4.         | АВТОР: Џон Р.Серл<br>ДЕЛО: ПРЕОТКРИВАЊЕ НА УМОТ                                                                          | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-000-0 | 1        |
| 5.         | АВТОР: Лудвиг Витгенштајн<br>ДЕЛО: ПРЕДАВАЊА И РАЗГОВОРИ ЗА ЕСТЕТИКАТА, ПСИХОЛОГИЈАТА И ЗА РЕЛИГИОЗНОТО ВЕРУВАЊЕ         | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-004-8 | 1        |
| 6.         | АВТОР: Малколм Андерсон<br>ДЕЛО: ДРЖАВИТЕ И НАЦИОНАЛИЗМОТ ВО ЕВРОПА ОД 1945 ГОД.                                         | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-006-2 | 1        |
| 7.         | АВТОР: Кети Кармајкл<br>ДЕЛО: ЕТНИЧКО ЧИСТЕЊЕ НА БАЛКАНОТ, НАЦИОНАЛИЗАМ И ДЕСТРУКЦИЈА НА ТРАДИЦИЈАТА                     | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-009-3 | 1        |
| 8.         | АВТОР: Ричард Џ.Хол<br>ДЕЛО: БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ 1912-1913. ВОВЕД ВО ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА                                  | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-003-1 | 1        |
| 9.         | АВТОР: Мет Џарвис<br>ДЕЛО: ТЕОРЕТСКИ ПРИСТАПИ ВО ПСИХОЛОГИЈАТА                                                           | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-002-4 | 1        |
| 10.        | АВТОР: Ричард Крутер и Мери Ен Кејси<br>ДЕЛО: ФОКУС ГРУПИ: ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНЕТИ ИСТРАЖУВАЊА                      | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-007-9 | 1        |
| 11.        | АВТОР: Џон Л. Остин<br>ДЕЛО: КАКО ДА СЕ ДЕЈСТВУВА СО ЗБОРОВИ                                                             | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-026-0 | 1        |
| 12.        | АВТОР: Вилар ван Орман Квајн<br>ДЕЛО: ОД ЛОГИЧКА ГЛЕДНА ТОЧКА: ДЕВЕТ ЛОГИЧКО-ФИЛОЗОФСКИ ЕСЕИ                             | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-018-5 | 1        |
| 13.        | АВТОР: Берtrand Расел<br>ДЕЛО: ОБОЖАВАЊЕТО НА СЛОБОДНИОТ ЧОВЕК И ДРУГИ ЕСЕИ                                              | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-014-7 | 1        |
| 14.        | АВТОР: Берtrand Расел<br>ДЕЛО: НАШЕТО ЗНАЕЊЕ ЗА НАДВОРЕШНИОТ СВЕТ КАКО ПОЛЕ ЗА ПРИМЕНА НА НАУЧНИОТ МЕТОД ВО ФИЛОЗОФИЈАТА | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-012-3 | 1        |

|     |                                                                                                                                                                                                        |                                        |                   |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---|
| 15. | АВТОР: Мирослав Хрох<br>ДЕЛО: ОПШТЕСТВЕНИ ПРЕДУСЛОВИ<br>ЗА НАЦИОНАЛНАТА ПРЕРОДБА ВО<br>ЕВРОПА: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗИ<br>НА ОПШТЕСТВЕНИОТ СОСТАВ НА<br>ПАТРИОТСКИТЕ ГРУПИ КАЈ<br>ПОМАЛИТЕ ЕВРОПСКИ НАЦИИ | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-024-6 | 1 |
| 16. | АВТОР: Џејмс Еванс<br>ДЕЛО: ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И<br>ФОРМИРАЊЕТО НА ЈУГОСЛАВИЈА:<br>ПРЕГОВАРАЊЕ ЗА БАЛКАНСКАТА<br>НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ И<br>ИДЕНТИТЕТ                                                    | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-027-7 | 1 |
| 17. | АВТОР: Едгар Хеш<br>ДЕЛО: ИСТОРИЈА НА БАЛКАНОТ                                                                                                                                                         | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-025-3 | 1 |
| 18. | АВТОР: Михајло Ст. Поповиќ<br>ДЕЛО: МАРА БРАНКОВИЌ: ЖЕНАТА<br>МЕЃУ ХРИСТИЈАНСКИОТ И<br>ИСЛАМСКИОТ КУЛТУРЕН КРУГ ВО XV<br>ВЕК                                                                           | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-028-4 | 1 |
| 19. | АВТОР: Иво Банац<br>ДЕЛО: НАЦИОНАЛНОТО ПРАШАЊЕ<br>ВО ЈУГОСЛАВИЈА: ПОТЕКЛО<br>ИСТОРИЈА ПОЛИТИКА                                                                                                         | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-020-8 | 1 |
| 20. | АВТОР: Норман М. Најмарк<br>ДЕЛО: ОГНОВИ НА ОМРАЗАТА:<br>ЕТНИЧКО ЧИСТЕЊЕ ВО ЕВРОПА ВО<br>XX ВЕК                                                                                                        | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-019-2 | 1 |
| 21. | АВТОР: Жорес А. Медведев и Рој А.<br>Медведев<br>ДЕЛО: НЕПОЗНАТИОТ СТАЛИН                                                                                                                              | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-021-5 | 1 |
| 22. | АВТОР: Ерик Хобебаум<br>ДЕЛО: ЗАОСТАНУВАЊЕ ЗАД<br>ВРЕМЕТО: ОПАЌАЊЕ И ПРОПАСТ НА<br>АВАНГАРДИТЕ ОД XX ВЕК                                                                                               | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-011-6 | 1 |
| 23. | АВТОР: Кристофер Хауге<br>ДЕЛО: АНТИЧКАТА ИСТОРИЈА НА<br>МОНЕТИ                                                                                                                                        | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-029-1 | 1 |
| 24. | АВТОР: Мајкл Форестер<br>ДЕЛО: СПРОВЕДУВАЊЕ<br>КВАЛИТАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО<br>ПСИХОЛОГИЈАТА: ПРАКТИЧЕН<br>ВОДИЧ                                                                                        | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-023-9 | 1 |
| 25. | АВТОР: Ана Фрејд<br>ДЕЛО: ЕГОТО И МЕХАНИЗМИТЕ НА<br>ОДБРАНА                                                                                                                                            | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-016-1 | 1 |
| 26. | АВТОР: Ана Фрејд<br>ДЕЛО: НОРМАЛНОСТ И ПАТОЛОГИЈА<br>ВО ДЕТСТВОТО: ПРОЦЕНИ НА<br>РАЗВОЈОТ                                                                                                              | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-030-7 | 1 |
| 27. | АВТОР: Керол Гилиган<br>ДЕЛО: КАЖАНО СО ПОИНАКОВ ГЛАС:<br>ПСИХОЛОШКА ТЕОРИЈА И РАЗВОЈ НА<br>ЖЕНИТЕ                                                                                                     | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-017-8 | 1 |
| 28. | АВТОР: Мелани Килен и Адам Рутланд<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА И СОЦИЈАЛНОТО<br>ИСКЛУЧУВАЊЕ                                                                                                                        | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-013-0 | 1 |
| 29. | АВТОР: Џон Мартин<br>ДЕЛО: КЛУЧНИ КОНЦЕПТИ ВО<br>УПРАВУВАЊЕТО СО ЧОВЕЧКИ<br>РЕСУРСИ                                                                                                                    | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-022-2 | 1 |
| 30. | АВТОР: Елизабет А. Стајлс<br>ДЕЛО: ПСИХОЛОГИЈА НА<br>ВНИМАНИЕТО                                                                                                                                        | АРС<br>Студио Тамара<br>ДООЕЛ – Скопје | 978-608-239-015-4 | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот архив на Република Македонија.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Државниот архив на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5692/3  
23 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3340.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КУЧКОВО СО РАЗРАБОТКА НА КАРАКТЕРИСТИЧЕН БЛОК ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА КО КУЧКОВО ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Кучково со разработка на карактеристичен блок за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-лесна и незагадувачка индустрија, Д-зеленило и рекреација КО Кучково, општина Горче Петров.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 1507074м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр. | Катастарска општина | Викано место  | Катастарска култура | Катастарска класа |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 2278                    | Кучково             | Долни бавчи   | градина             | 4                 |
| 2323                    | Кучково             | Бавчи         | градина             | 4                 |
| 2302                    | Кучково             | Пударница     | градина             | 4                 |
| 2294                    | Кучково             | Бавчи         | градина             | 4                 |
| 2791                    | Кучково             | Перицки дол   | градина             | 4                 |
| 2295                    | Кучково             | Бавчи         | градина             | 4                 |
| 2303/5                  | Кучково             | Бавчи         | градина             | 4                 |
| 2301/1                  | Кучково             | Бавчи         | градина             | 4                 |
| 2303/3                  | Кучково             | Бавчи         | градина             | 4                 |
| 2305/2                  | Кучково             | Бавчи         | градина             | 4                 |
| 2318                    | Кучково             | Кисела вода   | градина             | 4                 |
| 2327                    | Кучково             | Кисела вода   | градина             | 4                 |
| 2300                    | Кучково             | Бавчи         | градина             | 4                 |
| 2798                    | Кучково             | Перитцки дол  | градина             | 4                 |
| 2306                    | Кучково             | Бавчи         | градина             | 4                 |
| 2298                    | Кучково             | Долни бавчи   | градина             | 4                 |
| 2304                    | Кучково             | Долни бавчи   | градина             | 4                 |
| 2832                    | Кучково             | Дол бавчи     | градина             | 4                 |
| 2309                    | Кучково             | Бавчи         | градина             | 4                 |
| 2797                    | Кучково             | Стопански дол | градина             | 4                 |
| 897                     | Кучково             | Поле          | градина             | 4                 |
| 2321                    | Кучково             | Бавчи         | градина             | 4                 |
| 2290                    | Кучково             | Бавчи         | градина             | 4                 |
| 2289                    | Кучково             | Бавчи         | градина             | 4                 |
| 2796                    | Кучково             | Перицки дол   | градина             | 4                 |
| 2834                    | Кучково             | Стански дол   | градина             | 4                 |
| 2288                    | Кучково             | Бавчи         | градина             | 4                 |

|        |         |             |         |   |
|--------|---------|-------------|---------|---|
| 2291   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2310   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2283   | Кучково | Св петка    | градина | 4 |
| 2280   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2281   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2284   | Кучково | Долна бавча | градина | 4 |
| 895    | Кучково | Перецки дол | градина | 4 |
| 2286   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2433   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2319   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2303/1 | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2435   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2293   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2297   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2312   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2301/2 | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 3097   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 3089   | Кучково | Јасика      | градина | 4 |
| 2282   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2792   | Кучково | Село        | градина | 4 |
| 2434   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2790   | Кучково | Перецки дол | градина | 4 |
| 3085/2 | Кучково | Јасика      | градина | 4 |
| 3086   | Кучково | Бавча       | градина | 4 |
| 2437   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2438   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2439   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 3095   | Кучково | Јасика      | градина | 4 |
| 2320   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 894    | Кучково | Поле        | градина | 4 |
| 2287   | Кучково | Долни бавчи | градина | 4 |
| 2324   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2436   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 3098   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 3096/1 | Кучково | Јасика      | градина | 4 |
| 2828   | Кучково | Стански дол | градина | 4 |
| 3092   | Кучково | Јасики      | градина | 4 |
| 3091   | Кучково | Јасика      | градина | 4 |
| 2833   | Кучково | Перецки дол | градина | 4 |
| 2432   | Кучково | Св петка    | градина | 4 |
| 2322   | Кучково | Јаневско    | градина | 4 |
| 2307   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2311   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2303/4 | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2305/1 | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2308   | Кучково | Бавчи       | градина | 4 |
| 2795   | Кучково | Спански дол | градина | 4 |
| 2313   | Кучково | Трешинје    | градина | 4 |
| 2285   | Кучково | Село        | градина | 4 |
| 2296   | Кучково | Долни бавчи | градина | 4 |

|        |         |                   |         |   |
|--------|---------|-------------------|---------|---|
| 2471   | Кучково | Бавчи             | камењар | 0 |
| 3099   | Кучково | Бавчи             | ливада  | 4 |
| 601    | Кучково | Бавча шкотуновска | ливада  | 5 |
| 605    | Кучково | Перјат            | ливада  | 5 |
| 607    | Кучково | Бавча шкотуновска | ливада  | 5 |
| 608    | Кучково | Бавча             | ливада  | 5 |
| 602/1  | Кучково | Бразда            | ливада  | 5 |
| 3238   | Кучково | Крива баба        | лозје   | 3 |
| 3033   | Кучково | Брекчинја         | лозје   | 4 |
| 2880   | Кучково | Бресличинја       | лозје   | 4 |
| 766    | Кучково | Раскрсница        | лозје   | 4 |
| 3010   | Кучково | Бресличинја       | лозје   | 4 |
| 832    | Кучково | Грамада           | лозје   | 4 |
| 2904   | Кучково | Бресличинја       | лозје   | 4 |
| 792/2  | Кучково | Тодовец           | лозје   | 4 |
| 904    | Кучково | Перетцки дол      | лозје   | 4 |
| 3126   | Кучково | Бреслинја         | лозје   | 4 |
| 3127   | Кучково | Бреслинја         | лозје   | 4 |
| 814    | Кучково | Гор лозја         | лозје   | 4 |
| 2808   | Кучково | Стански дол       | лозје   | 4 |
| 2807   | Кучково | Спански дол       | лозје   | 4 |
| 845    | Кучково | Горни лозја       | лозје   | 4 |
| 2910   | Кучково | Бресличинја       | лозје   | 4 |
| 2913   | Кучково | Бресличинја       | лозје   | 4 |
| 817    | Кучково | Тодовац           | лозје   | 4 |
| 827    | Кучково | Тодовац           | лозје   | 4 |
| 829    | Кучково | Тодовац           | лозје   | 4 |
| 2917   | Кучково | Бресличинја       | лозје   | 4 |
| 2989   | Кучково | Крива баба        | лозје   | 4 |
| 2999   | Кучково | Бресличинја       | лозје   | 4 |
| 872    | Кучково | Тодевец           | лозје   | 4 |
| 2818   | Кучково | Стански дол       | лозје   | 4 |
| 3013/1 | Кучково | Бресличинја       | лозје   | 4 |
| 3110   | Кучково | Рамниште          | лозје   | 4 |
| 2924   | Кучково | Бресличинја       | лозје   | 4 |
| 3044/1 | Кучково | Бресличинја       | лозје   | 4 |
| 3114   | Кучково | Равниште          | лозје   | 4 |
| 776    | Кучково | Рамниште          | лозје   | 4 |
| 789/2  | Кучково | Рамниште          | лозје   | 4 |
| 793/1  | Кучково | Рамниште          | лозје   | 4 |
| 790/2  | Кучково | Тодевец           | лозје   | 4 |
| 792/1  | Кучково | Тодевец           | лозје   | 4 |
| 1602   | Кучково | Црвени ниви       | лозје   | 4 |
| 807    | Кучково | Чодлево           | лозје   | 4 |
| 877/1  | Кучково | Тодевец           | лозје   | 4 |
| 2882   | Кучково | Бресличинја       | лозје   | 4 |
| 2802   | Кучково | Перетцки дол      | лозје   | 4 |
| 806    | Кучково | Чадлево           | лозје   | 4 |
| 820    | Кучково | Чадлево           | лозје   | 4 |

|        |         |               |       |   |
|--------|---------|---------------|-------|---|
| 873    | Кучково | Грамада       | лозје | 4 |
| 2905   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 794/2  | Кучково | Тодевац       | лозје | 4 |
| 2870/5 | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 2839   | Кучково | Стански дол   | лозје | 4 |
| 3036   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 2840   | Кучково | Долни бавчи   | лозје | 4 |
| 3056   | Кучково | Долни лозја   | лозје | 4 |
| 2838   | Кучково | Стански дол   | лозје | 4 |
| 3051   | Кучково | Долни лозја   | лозје | 4 |
| 3109   | Кучково | Долни лозја   | лозје | 4 |
| 884    | Кучково | Дубје         | лозје | 4 |
| 786    | Кучково | Тодевац       | лозје | 4 |
| 788/1  | Кучково | Тодевац       | лозје | 4 |
| 799    | Кучково | Переџки дол   | лозје | 4 |
| 2842   | Кучково | Стаменски дол | лозје | 4 |
| 3026   | Кучково | Рид           | лозје | 4 |
| 3244   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 840    | Кучково | Горни лозја   | лозје | 4 |
| 3144   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 3145   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 3137/1 | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 3227   | Кучково | Крива баба    | лозје | 4 |
| 3031   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 791/2  | Кучково | Тодевац       | лозје | 4 |
| 3007   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 3009   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 3124   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 3130   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 3232   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 3002   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 2908   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 3131   | Кучково | Долни лозја   | лозје | 4 |
| 3064   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 833    | Кучково | Г лозје       | лозје | 4 |
| 874    | Кучково | Г лозја       | лозје | 4 |
| 2879   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 1582   | Кучково | Црвени ниви   | лозје | 4 |
| 3104   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 3224   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 3233   | Кучково | Смрдлике      | лозје | 4 |
| 3044/3 | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 2911   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 797/1  | Кучково | Раскрсница    | лозје | 4 |
| 797/2  | Кучково | Раскрсница    | лозје | 4 |
| 797/3  | Кучково | Раскрсница    | лозје | 4 |
| 797/4  | Кучково | Раскрсница    | лозје | 4 |
| 2817/2 | Кучково | Спански дол   | лозје | 4 |
| 3106   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |
| 2898   | Кучково | Бресличинја   | лозје | 4 |



|        |         |                |       |   |
|--------|---------|----------------|-------|---|
| 2821   | Кучково | Стански дол    | лозје | 4 |
| 816    | Кучково | Тодевец        | лозје | 4 |
| 3234   | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 3045/2 | Кучково | Кајсија        | лозје | 4 |
| 3045/1 | Кучково | Пресличинја    | лозје | 4 |
| 3118   | Кучково | Равништа       | лозје | 4 |
| 3068   | Кучково | Бегово         | лозје | 4 |
| 2921/1 | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 2894/2 | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 3146   | Кучково | Абазова ледина | лозје | 4 |
| 3028   | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 3129/3 | Кучково | Долни лозја    | лозје | 4 |
| 3047   | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 841    | Кучково | Тодевеј        | лозје | 4 |
| 3058   | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 2386   | Кучково | Старо лозје    | лозје | 4 |
| 3071   | Кучково | Равниште       | лозје | 4 |
| 838    | Кучково | Горни лозја    | лозје | 4 |
| 2912   | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 3008   | Кучково | Абазова ледина | лозје | 4 |
| 3013/2 | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 2841   | Кучково | Стански дол    | лозје | 4 |
| 3011   | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 2870/3 | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 2870/1 | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 2870/4 | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 2870/2 | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 808    | Кучково | Тодевец        | лозје | 4 |
| 3205   | Кучково | Долни лозје    | лозје | 4 |
| 2991   | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 2907   | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 2341   | Кучково | Стански дол    | лозје | 4 |
| 843    | Кучково | Гор лозја      | лозје | 4 |
| 2881/1 | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 819    | Кучково | Гор лозја      | лозје | 4 |
| 876    | Кучково | Гор лозја      | лозје | 4 |
| 875    | Кучково | Тодевац        | лозје | 4 |
| 3128/1 | Кучково | Долни лозја    | лозје | 4 |
| 3129/6 | Кучково | Долни лозја    | лозје | 4 |
| 3129/1 | Кучково | Долни лозја    | лозје | 4 |
| 3128/2 | Кучково | Долни лозја    | лозје | 4 |
| 3129/7 | Кучково | Долни лозја    | лозје | 4 |
| 2799   | Кучково | Перецки дол    | лозје | 4 |
| 2803   | Кучково | Перецки дол    | лозје | 4 |
| 3235   | Кучково | Бреслинја      | лозје | 4 |
| 2849   | Кучково | Стански дол    | лозје | 4 |
| 2867   | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 3042   | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 2916   | Кучково | Бресличинја    | лозје | 4 |
| 798    | Кучково | Раскрсница     | лозје | 4 |

|        |         |                   |       |   |
|--------|---------|-------------------|-------|---|
| 847    | Кучково | Бечов забел       | лозје | 4 |
| 2850   | Кучково | Стански дол       | лозје | 4 |
| 3138   | Кучково | Бресличинја       | лозје | 4 |
| 2881/3 | Кучково | Бресличинја       | лозје | 4 |
| 826    | Кучково | Тодевац           | лозје | 4 |
| 2875   | Кучково | Бресличинја       | лозје | 4 |
| 2901   | Кучково | Бресличинја       | лозје | 4 |
| 3231   | Кучково | Долни лозја       | лозје | 4 |
| 878    | Кучково | Горни лозја       | лозје | 4 |
| 805/1  | Кучково | Горни лозја       | лозје | 4 |
| 812    | Кучково | Тодевац           | лозје | 4 |
| 1583   | Кучково | Црвени ниви       | лозје | 4 |
| 3021/1 | Кучково | Бресличинја       | лозје | 4 |
| 3021/2 | Кучково | Бресличинја       | лозје | 4 |
| 2903   | Кучково | Бресличинја       | лозје | 4 |
| 837    | Кучково | Грамада           | лозје | 4 |
| 2923   | Кучково | Бресличинја       | лозје | 4 |
| 774/1  | Кучково | Раскрсница        | лозје | 4 |
| 3065   | Кучково | Бресчинја         | лозје | 4 |
| 822    | Кучково | Гор лозја         | лозје | 4 |
| 834    | Кучково | Грамада           | лозје | 4 |
| 3225   | Кучково | Бресличинја       | лозје | 4 |
| 2806/2 | Кучково | Перетцки дол      | лозје | 4 |
| 2864/3 | Кучково | Бавчи             | лозје | 4 |
| 2864/1 | Кучково | Кисела вода       | лозје | 4 |
| 3067   | Кучково | Бресличинја       | лозје | 4 |
| 3049/2 | Кучково | Бресличинја       | лозје | 4 |
| 774/3  | Кучково | Раскрсница        | лозје | 4 |
| 774/4  | Кучково | Раскрсница        | лозје | 4 |
| 3006   | Кучково | Абазова ледина    | лозје | 4 |
| 835    | Кучково | Тодевац           | лозје | 4 |
| 3204   | Кучково | Крива баба        | лозје | 4 |
| 2806/3 | Кучково | Перетцки дол      | лозје | 4 |
| 2804   | Кучково | Перетцки дол      | лозје | 4 |
| 864    | Кучково | Тодевец           | лозје | 4 |
| 3019/2 | Кучково | Бресличинја       | лозје | 4 |
| 3019/1 | Кучково | Бресличинја       | лозје | 4 |
| 613    | Кучково | Перјат            | лозје | 5 |
| 622    | Кучково | Бавча шлогу нивче | лозје | 5 |
| 2430   | Кучково | Старо лозје       | лозје | 5 |
| 869    | Кучково | Дубје             | лозје | 5 |
| 871    | Кучково | Дубје             | лозје | 5 |
| 2329   | Кучково | Пударница         | лозје | 5 |
| 909    | Кучково | Тодевац           | лозје | 5 |
| 2325   | Кучково | Бавчи             | лозје | 5 |
| 2407/1 | Кучково | Пударница         | лозје | 5 |
| 2407/2 | Кучково | Пударница         | лозје | 5 |
| 903    | Кучково | Поле              | лозје | 5 |
| 3100   | Кучково | Бавчи             | лозје | 5 |
| 3094   | Кучково | Јасика            | лозје | 5 |

|        |         |             |       |   |
|--------|---------|-------------|-------|---|
| 2331   | Кучково | Долни бавчи | лозје | 5 |
| 3102/1 | Кучково | Бавчи       | лозје | 5 |
| 854    | Кучково | Тодевац     | лозје | 5 |
| 3096/2 | Кучково | Бавчи       | лозје | 5 |
| 3102/2 | Кучково | Бавчи       | лозје | 5 |
| 3096/3 | Кучково | Бавчи       | лозје | 5 |
| 3102/3 | Кучково | Бавчи       | лозје | 5 |
| 3096/4 | Кучково | Бавчи       | лозје | 5 |
| 3102/4 | Кучково | Бавчи       | лозје | 5 |
| 2906   | Кучково | Стански дол | лозје | 4 |
| 793/2  | Кучково | Тодевац     | лозје | 4 |
| 2817/1 | Кучково | Стански дол | лозје | 4 |
| 3129/4 | Кучково | Долни лозја | лозје | 4 |
| 3129/8 | Кучково | Долни лозја | лозје | 4 |
| 2894/1 | Кучково | Брес        | лозје | 4 |
| 3045/3 | Кучково | Кајсија     | лозје | 4 |
| 3045/4 | Кучково | Кајсија     | лозје | 4 |
| 2895/1 | Кучково | Бресличинја | лозје | 4 |
| 2895/3 | Кучково | Бресличинја | лозје | 4 |
| 2895/4 | Кучково | Бресличинја | лозје | 4 |
| 3129/2 | Кучково | Долни лозја | лозје | 4 |
| 789/1  | Кучково | Равниште    | лозје | 4 |
| 3044/2 | Кучково | Бресличинја | лозје | 4 |
| 3001/2 | Кучково | Бресличинја | лозје | 4 |
| 839    | Кучково | Голи лозја  | лозје | 4 |
| 1584   | Кучково | Црвени ниви | лозје | 4 |
| 867    | Кучково | Тодевац     | лозје | 5 |
| 1824   | Кучково | Село        | нива  | 4 |
| 3083   | Кучково | Јасики      | нива  | 5 |
| 1579   | Кучково | Црвени ниви | нива  | 6 |
| 2860/1 | Кучково | Котел       | нива  | 6 |
| 2378   | Кучково | Перицки дол | нива  | 6 |
| 2712/2 | Кучково | Зад црква   | нива  | 6 |
| 2512   | Кучково | Под рид     | нива  | 6 |
| 2896/1 | Кучково | Бресличинја | нива  | 6 |
| 2860/2 | Кучково | Котел       | нива  | 6 |
| 2896/3 | Кучково | Бресличинја | нива  | 6 |
| 1012/2 | Кучково | Јазвинја    | нива  | 6 |
| 1012/1 | Кучково | Јазвинја    | нива  | 6 |
| 1012/3 | Кучково | Јазвинја    | нива  | 6 |
| 1012/4 | Кучково | Јазвинја    | нива  | 6 |
| 1830   | Кучково | Бавчи       | нива  | 6 |
| 2718   | Кучково | Поле        | нива  | 6 |
| 2741   | Кучково | Поле        | нива  | 6 |
| 3202   | Кучково | Крива баба  | нива  | 6 |
| 2858/1 | Кучково | Бресличинја | нива  | 6 |
| 1577   | Кучково | Црвени ниви | нива  | 6 |
| 2352   | Кучково | Стански дол | нива  | 7 |
| 2468   | Кучково | Пударница   | нива  | 7 |
| 2474   | Кучково | Пударница   | нива  | 7 |

|        |         |                   |      |   |
|--------|---------|-------------------|------|---|
| 2537   | Кучково | Под рид           | нива | 7 |
| 2477   | Кучково | Пударница         | нива | 7 |
| 3038   | Кучково | Бресличинја       | нива | 7 |
| 1026   | Кучково | Јазбиње           | нива | 7 |
| 2446   | Кучково | Пударница         | нива | 7 |
| 2445/2 | Кучково | Бавча             | нива | 7 |
| 629    | Кучково | Бавча             | нива | 7 |
| 631    | Кучково | Бавча             | нива | 7 |
| 2535   | Кучково | Под рид           | нива | 7 |
| 1464/3 | Кучково | Бачило млака      | нива | 8 |
| 619/1  | Кучково | Бавча тагуновца   | нива | 8 |
| 1007   | Кучково | Јазвинја          | нива | 8 |
| 1660/1 | Кучково | Село              | нива | 3 |
| 1660/2 | Кучково | Село              | нива | 3 |
| 611    | Кучково | Бавча шкотуновска | нива | 4 |
| 1825   | Кучково | Село              | нива | 4 |
| 3264/3 | Кучково | Габерче           | нива | 4 |
| 2996   | Кучково | Бресличинја       | нива | 4 |
| 2299   | Кучково | Бавчи             | нива | 4 |
| 2994   | Кучково | Бресличинја       | нива | 4 |
| 3143   | Кучково | Долни лозја       | нива | 4 |
| 821    | Кучково | Зајчева глава     | нива | 4 |
| 3048/1 | Кучково | Бресличинја       | нива | 5 |
| 3048/2 | Кучково | Бресличинја       | нива | 5 |
| 2810   | Кучково | Спански дол       | нива | 5 |
| 3223   | Кучково | Бресличинја       | нива | 5 |
| 1605   | Кучково | Црвени ниви       | нива | 5 |
| 1604   | Кучково | Црвени ниви       | нива | 5 |
| 1001/1 | Кучково | Ограда            | нива | 5 |
| 3017   | Кучково | Бресличинја       | нива | 5 |
| 2815   | Кучково | Спалски дол       | нива | 5 |
| 790/2  | Кучково | Тодевец           | нива | 5 |
| 1592   | Кучково | Пивај             | нива | 5 |
| 2812   | Кучково | Стански дол       | нива | 5 |
| 1594   | Кучково | Село              | нива | 5 |
| 1597/1 | Кучково | Село              | нива | 5 |
| 1572   | Кучково | Осојница          | нива | 5 |
| 1576   | Кучково | Црвени ниви       | нива | 5 |
| 2343   | Кучково | Стамени дол       | нива | 5 |
| 3076   | Кучково | Бресличинја       | нива | 5 |
| 1587   | Кучково | Црвени ниви       | нива | 5 |
| 1591   | Кучково | Село              | нива | 5 |
| 1664   | Кучково | Село              | нива | 5 |
| 1606   | Кучково | Црвена нива       | нива | 5 |
| 2831   | Кучково | Стански дол       | нива | 5 |
| 2809/1 | Кучково | Стански дол       | нива | 5 |
| 2809/2 | Кучково | Стански дол       | нива | 5 |
| 3014   | Кучково | Бресличинја       | нива | 5 |
| 3015   | Кучково | Бресличинја       | нива | 5 |
| 2809/3 | Кучково | Спански дол       | нива | 5 |
| 1574/3 | Кучково | Црвени ниви       | нива | 5 |

|        |         |                |      |   |
|--------|---------|----------------|------|---|
| 3079   | Кучково | Бавча јасика   | нива | 5 |
| 1557   | Кучково | Село           | нива | 5 |
| 3080   | Кучково | Јасики         | нива | 5 |
| 800    | Кучково | Бресличинја    | нива | 5 |
| 1598   | Кучково | Село           | нива | 5 |
| 3075   | Кучково | Јасика         | нива | 5 |
| 3221/3 | Кучково | Долни лозја    | нива | 5 |
| 3221/1 | Кучково | Долни лозја    | нива | 5 |
| 3221/2 | Кучково | Долни лозја    | нива | 5 |
| 3206   | Кучково | Абазова ледина | нива | 5 |
| 1575   | Кучково | Црвени ниви    | нива | 5 |
| 3077   | Кучково | Бавчи          | нива | 5 |
| 1574/2 | Кучково | Црвени ниви    | нива | 5 |
| 1663/1 | Кучково | Село           | нива | 5 |
| 2514   | Кучково | Поле           | нива | 5 |
| 3078   | Кучково | Митанјина      | нива | 5 |
| 1607   | Кучково | Црвени ниви    | нива | 5 |
| 1571   | Кучково | Црвени нјиви   | нива | 5 |
| 2340   | Кучково | Стански дол    | нива | 5 |
| 3132   | Кучково | Лозје          | нива | 5 |
| 3016   | Кучково | Бресличинја    | нива | 5 |
| 1017   | Кучково | Јазвинја       | нива | 5 |
| 3074   | Кучково | Јасика         | нива | 5 |
| 2816   | Кучково | Стански дол    | нива | 5 |
| 1593   | Кучково | Пивој село     | нива | 5 |
| 2813   | Кучково | Слански дол    | нива | 5 |
| 1588   | Кучково | Село           | нива | 5 |
| 1589   | Кучково | Село           | нива | 5 |
| 1601   | Кучково | Црвени ниви    | нива | 5 |
| 3222   | Кучково | Дол лозја      | нива | 5 |
| 3082   | Кучково | Јасики         | нива | 5 |
| 2814   | Кучково | Стански дол    | нива | 5 |
| 1573   | Кучково | Црвени ниви    | нива | 5 |
| 1599   | Кучково | Црвена нива    | нива | 5 |
| 2909/3 | Кучково | Бресличинја    | нива | 5 |
| 3049/1 | Кучково | Бресличинја    | нива | 5 |
| 775    | Кучково | Тодевец        | нива | 5 |
| 3034   | Кучково | Брекчинја      | нива | 6 |
| 2377   | Кучково | Перицки дол    | нива | 6 |
| 2931   | Кучково | Бресличинја    | нива | 6 |
| 2366   | Кучково | Спански дол    | нива | 6 |
| 2826   | Кучково | Стански дол    | нива | 6 |
| 424    | Кучково | Чекроица       | нива | 6 |
| 1840   | Кучково | Дубиче         | нива | 6 |
| 612    | Кучково | Перјат         | нива | 6 |
| 1832/2 | Кучково | Бавчи          | нива | 6 |
| 2383   | Кучково | Илијево        | нива | 6 |
| 2729   | Кучково | Под рид        | нива | 6 |
| 2743   | Кучково | Перетцки дол   | нива | 6 |
| 998    | Кучково | Ограда         | нива | 6 |
| 1829   | Кучково | Бавча          | нива | 6 |

|        |         |                   |      |   |
|--------|---------|-------------------|------|---|
| 2344   | Кучково | Стански дол       | нива | 6 |
| 2744   | Кучково | Поле              | нива | 6 |
| 948/1  | Кучково | Поле              | нива | 6 |
| 1002   | Кучково | Мали рамништа     | нива | 6 |
| 600/1  | Кучково | Бавча шкотуновска | нива | 6 |
| 600/2  | Кучково | Бавча шкотуновска | нива | 6 |
| 2375   | Кучково | Стански дол       | нива | 6 |
| 2522   | Кучково | Под рид           | нива | 6 |
| 2728   | Кучково | Под рид           | нива | 6 |
| 2829   | Кучково | Стански дол       | нива | 6 |
| 805/2  | Кучково | Гор лозја         | нива | 6 |
| 996    | Кучково | Брекче            | нива | 6 |
| 813    | Кучково | Горни лозја       | нива | 6 |
| 824    | Кучково | Горни лозја       | нива | 6 |
| 1841   | Кучково | Джини ораси       | нива | 6 |
| 2932   | Кучково | Бресличинја       | нива | 6 |
| 881    | Кучково | Тодовац           | нива | 6 |
| 2872   | Кучково | Бресличинја       | нива | 6 |
| 2683   | Кучково | Поле              | нива | 6 |
| 948/2  | Кучково | Мали рамништа     | нива | 6 |
| 2857   | Кучково | Бресличинја       | нива | 6 |
| 2889   | Кучково | Бресличинја       | нива | 6 |
| 2934   | Кучково | Раскрсница        | нива | 6 |
| 2998   | Кучково | Бресличинја       | нива | 6 |
| 985    | Кучково | Мали равништа     | нива | 6 |
| 2819/1 | Кучково | Стански дол       | нива | 6 |
| 2919/2 | Кучково | Бресличинја       | нива | 6 |
| 2930   | Кучково | Бресличинја       | нива | 6 |
| 2510   | Кучково | Под рид           | нива | 6 |
| 2527   | Кучково | Под рид           | нива | 6 |
| 2528   | Кучково | Поле              | нива | 6 |
| 2995   | Кучково | Абазова ледина    | нива | 6 |
| 3054   | Кучково | Рамниште          | нива | 6 |
| 3111   | Кучково | Рамниште          | нива | 6 |
| 2925   | Кучково | Бресличинја       | нива | 6 |
| 842    | Кучково | Гор лозја         | нива | 6 |
| 2385   | Кучково | Пударница         | нива | 6 |
| 2410   | Кучково | Пударница         | нива | 6 |
| 2473   | Кучково | Пударница         | нива | 6 |
| 2379   | Кучково | Пејатцки дол      | нива | 6 |
| 1835   | Кучково | Джино ораси       | нива | 6 |
| 3046/1 | Кучково | Бресличинја       | нива | 6 |
| 3046/4 | Кучково | Бресличинја       | нива | 6 |
| 3046/5 | Кучково | Бресличинја       | нива | 6 |
| 3115   | Кучково | Равниште          | нива | 6 |
| 2539   | Кучково | Поле              | нива | 6 |
| 2543   | Кучково | Поле              | нива | 6 |
| 963    | Кучково | Мали равништа     | нива | 6 |
| 1611   | Кучково | Црвени ниви       | нива | 6 |
| 2394   | Кучково | Под рид           | нива | 6 |

|        |         |               |      |   |
|--------|---------|---------------|------|---|
| 957    | Кучково | Под рид       | нива | 6 |
| 1618   | Кучково | Црвени ниви   | нива | 6 |
| 2391   | Кучково | Под рид       | нива | 6 |
| 2393   | Кучково | Под рид       | нива | 6 |
| 2533   | Кучково | Село          | нива | 6 |
| 2734   | Кучково | Под рид       | нива | 6 |
| 2859   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 2861   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 2877   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 2873/1 | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 2890   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 2525   | Кучково | Под рид       | нива | 6 |
| 2801   | Кучково | Перетцки дол  | нива | 6 |
| 989    | Кучково | Мали ловништа | нива | 6 |
| 2417/1 | Кучково | Бавчи         | нива | 6 |
| 2517   | Кучково | Под рид       | нива | 6 |
| 2524   | Кучково | Под рид       | нива | 6 |
| 2413   | Кучково | Пударница     | нива | 6 |
| 2997   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 2416   | Кучково | Пударница     | нива | 6 |
| 2742   | Кучково | Перциски дол  | нива | 6 |
| 947    | Кучково | Перциски дол  | нива | 6 |
| 943    | Кучково | Село          | нива | 6 |
| 3057   | Кучково | Долни лозја   | нива | 6 |
| 2724   | Кучково | Поле          | нива | 6 |
| 3135   | Кучково | Долни лозја   | нива | 6 |
| 2682   | Кучково | Поле          | нива | 6 |
| 782    | Кучково | Бадем         | нива | 6 |
| 1032   | Кучково | Јазвинје      | нива | 6 |
| 1036   | Кучково | Јазвинје      | нива | 6 |
| 2684   | Кучково | Поле          | нива | 6 |
| 2713   | Кучково | Јазвинје      | нива | 6 |
| 780    | Кучково | Тодевац       | нива | 6 |
| 942    | Кучково | Мали ровништа | нива | 6 |
| 945    | Кучково | Поле          | нива | 6 |
| 958    | Кучково | Поле          | нива | 6 |
| 2462   | Кучково | Бавчи         | нива | 6 |
| 2731   | Кучково | Под рид       | нива | 6 |
| 2740   | Кучково | Под рид       | нива | 6 |
| 2915   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 1851/2 | Кучково | Джинови ораси | нива | 6 |
| 2712/1 | Кучково | Зад црква     | нива | 6 |
| 3239   | Кучково | Крива баба    | нива | 6 |
| 3032   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 1838   | Кучково | Джино ораси   | нива | 6 |
| 434    | Кучково | Чекроица      | нива | 6 |
| 778    | Кучково | Тодевац       | нива | 6 |
| 802    | Кучково | Тодевац       | нива | 6 |
| 865    | Кучково | Тодевац       | нива | 6 |
| 866    | Кучково | Тодевац       | нива | 6 |
| 879    | Кучково | Тодевац       | нива | 6 |

|        |         |               |      |   |
|--------|---------|---------------|------|---|
| 886    | Кучково | Тодевац       | нива | 6 |
| 789/3  | Кучково | Тодевац       | нива | 6 |
| 971    | Кучково | Поле          | нива | 6 |
| 981    | Кучково | Поле          | нива | 6 |
| 993    | Кучково | Јазвинја      | нива | 6 |
| 999    | Кучково | Брекче        | нива | 6 |
| 1000   | Кучково | Јазвина       | нива | 6 |
| 1033   | Кучково | Јазвина       | нива | 6 |
| 1038   | Кучково | Јазвина       | нива | 6 |
| 1039   | Кучково | Јазвина       | нива | 6 |
| 2361   | Кучково | Стамени дол   | нива | 6 |
| 2370   | Кучково | Стамени дол   | нива | 6 |
| 2382   | Кучково | Стамски дол   | нива | 6 |
| 2529   | Кучково | Поле          | нива | 6 |
| 2530   | Кучково | Поле          | нива | 6 |
| 2750   | Кучково | Поле          | нива | 6 |
| 2836/1 | Кучково | Стамеки дол   | нива | 6 |
| 2836/2 | Кучково | Стамеки дол   | нива | 6 |
| 3005   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 3059   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 3142/2 | Кучково | Долни лозја   | нива | 6 |
| 1581   | Кучково | Црвени ниви   | нива | 6 |
| 1612   | Кучково | Црвени ниви   | нива | 6 |
| 1617   | Кучково | Црвени ниви   | нива | 6 |
| 1833   | Кучково | Бавча         | нива | 6 |
| 1839   | Кучково | Джино ораси   | нива | 6 |
| 3207   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 3248   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 970    | Кучково | Поле          | нива | 6 |
| 2899   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 1609   | Кучково | Црвена нива   | нива | 6 |
| 2463   | Кучково | Чешмица       | нива | 6 |
| 2680   | Кучково | Село          | нива | 6 |
| 1615   | Кучково | Црвена нива   | нива | 6 |
| 2725   | Кучково | Поле под рид  | нива | 6 |
| 2373   | Кучково | Стански дол   | нива | 6 |
| 2745   | Кучково | Поле          | нива | 6 |
| 2871/1 | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 959    | Кучково | Мало рамниште | нива | 6 |
| 1852   | Кучково | Джини ораси   | нива | 6 |
| 3243   | Кучково | Крива баба    | нива | 6 |
| 2406   | Кучково | Пударница     | нива | 6 |
| 785    | Кучково | Тодевац       | нива | 6 |
| 811    | Кучково | Г лозја       | нива | 6 |
| 818    | Кучково | Тодевац       | нива | 6 |
| 2409   | Кучково | Пударница     | нива | 6 |
| 2371   | Кучково | Передски дол  | нива | 6 |
| 3053   | Кучково | Рамниште      | нива | 6 |
| 1851/1 | Кучково | Джинови ораси | нива | 6 |
| 3237   | Кучково | Крива баба    | нива | 6 |



|        |         |                 |      |   |
|--------|---------|-----------------|------|---|
| 2835   | Кучково | Стански дол     | нива | 6 |
| 992    | Кучково | Јазвинје        | нива | 6 |
| 2372   | Кучково | Спонски дол     | нива | 6 |
| 2509   | Кучково | Спонски дол     | нива | 6 |
| 2929   | Кучково | Бресличинја     | нива | 6 |
| 2993/2 | Кучково | Бресличинја     | нива | 6 |
| 2918   | Кучково | Бресличинја     | нива | 6 |
| 2381   | Кучково | Спански дол     | нива | 6 |
| 3133/5 | Кучково | Долни лозја     | нива | 6 |
| 2822   | Кучково | Стански дол     | нива | 6 |
| 1037   | Кучково | Јазвинје        | нива | 6 |
| 3246   | Кучково | Крива баба      | нива | 6 |
| 2820/1 | Кучково | Спаиски рид     | нива | 6 |
| 2820/2 | Кучково | Спански дол     | нива | 6 |
| 2876   | Кучково | Бресличинја     | нива | 6 |
| 2884/1 | Кучково | Бресличинја     | нива | 6 |
| 2805   | Кучково | Перетцки дол    | нива | 6 |
| 2735/4 | Кучково | Под рид         | нива | 6 |
| 2735/3 | Кучково | Под рид         | нива | 6 |
| 2735/2 | Кучково | Под рид         | нива | 6 |
| 2735/5 | Кучково | Под рид         | нива | 6 |
| 2753   | Кучково | Поле            | нива | 6 |
| 2755   | Кучково | Поле            | нива | 6 |
| 799/1  | Кучково | Перецки дол     | нива | 6 |
| 799/2  | Кучково | Перецки дол     | нива | 6 |
| 799/3  | Кучково | Перецки дол     | нива | 6 |
| 3117   | Кучково | Равништа        | нива | 6 |
| 3119   | Кучково | Равништа        | нива | 6 |
| 3060   | Кучково | Бресличинја     | нива | 6 |
| 2737/2 | Кучково | Поле            | нива | 6 |
| 2858/2 | Кучково | Борица          | нива | 6 |
| 2858/3 | Кучково | Барица          | нива | 6 |
| 3069   | Кучково | Бегово          | нива | 6 |
| 1614   | Кучково | Црвени ниви     | нива | 6 |
| 2735/1 | Кучково | Под рид         | нива | 6 |
| 900    | Кучково | Поле            | нива | 6 |
| 2748   | Кучково | Поле            | нива | 6 |
| 2516/1 | Кучково | Под рид         | нива | 6 |
| 2516/2 | Кучково | Под рид         | нива | 6 |
| 3046/2 | Кучково | Бресличинја     | нива | 6 |
| 3046/3 | Кучково | Бресличинја     | нива | 6 |
| 3046/6 | Кучково | Бресличинја     | нива | 6 |
| 965    | Кучково | Мали равништа   | нива | 6 |
| 2545   | Кучково | Поле            | нива | 6 |
| 2546   | Кучково | Поле            | нива | 6 |
| 2363   | Кучково | Спански дол     | нива | 6 |
| 2542   | Кучково | Турски гробишта | нива | 6 |
| 777    | Кучково | Рамниште        | нива | 6 |
| 966/1  | Кучково | Мало рамниште   | нива | 6 |
| 1831   | Кучково | Осој            | нива | 6 |

|         |         |                           |      |   |
|---------|---------|---------------------------|------|---|
| 3012    | Кучково | Бресличинја               | нива | 6 |
| 2897    | Кучково | Бресличинја               | нива | 6 |
| 3121/1  | Кучково | Бресличинја               | нива | 6 |
| 3046/7  | Кучково | Бресличинја               | нива | 6 |
| 3046/8  | Кучково | Бресличинја               | нива | 6 |
| 3046/9  | Кучково | Бресличинја               | нива | 6 |
| 2738    | Кучково | Под рид                   | нива | 6 |
| 3249    | Кучково | Крива баба                | нива | 6 |
| 1836/2  | Кучково | Джини ораси               | нива | 6 |
| 1836/1  | Кучково | Джини ораси               | нива | 6 |
| 2511/1  | Кучково | Село                      | нива | 6 |
| 2511/2  | Кучково | Село                      | нива | 6 |
| 2511/3  | Кучково | Село                      | нива | 6 |
| 3046/10 | Кучково | Бресличинја               | нива | 6 |
| 2884/2  | Кучково | Бресличинја               | нива | 6 |
| 2519/3  | Кучково | Под рид                   | нива | 6 |
| 972     | Кучково | Мали рамништа             | нива | 6 |
| 2746    | Кучково | Перецки дол               | нива | 6 |
| 2736    | Кучково | Под рид                   | нива | 6 |
| 2387    | Кучково | Старо лозје               | нива | 6 |
| 2380/1  | Кучково | Спански дол               | нива | 6 |
| 3133/1  | Кучково | Долни лозја               | нива | 6 |
| 2747    | Кучково | Перицки дол               | нива | 6 |
| 3121/2  | Кучково | Бресличинја               | нива | 6 |
| 1827    | Кучково | Осој                      | нива | 6 |
| 2362    | Кучково | Стански дол               | нива | 6 |
| 3084/1  | Кучково | Јасика                    | нива | 6 |
| 3087    | Кучково | Бавча                     | нива | 6 |
| 1031    | Кучково | Јазвије                   | нива | 6 |
| 2714    | Кучково | Коменица                  | нива | 6 |
| 781     | Кучково | Бадеми                    | нива | 6 |
| 1040    | Кучково | Јазвије                   | нива | 6 |
| 946     | Кучково | Поле                      | нива | 6 |
| 796     | Кучково | Тодевац                   | нива | 6 |
| 791/1   | Кучково | Тодевац                   | нива | 6 |
| 2417/2  | Кучково | Бавчи                     | нива | 6 |
| 2417/4  | Кучково | Бавчи                     | нива | 6 |
| 2417/3  | Кучково | Бавчи                     | нива | 6 |
| 2933    | Кучково | Раскрсница                | нива | 6 |
| 2935    | Кучково | Бресличинја<br>раскрсница | нива | 6 |
| 2891/2  | Кучково | Бресличинја               | нива | 6 |
| 2342    | Кучково | Стански дол               | нива | 6 |
| 2374    | Кучково | Стански дол               | нива | 6 |
| 2871/2  | Кучково | Бресличинја               | нива | 6 |
| 994     | Кучково | Мали рамништа             | нива | 6 |
| 2993/1  | Кучково | Бресличинја               | нива | 6 |
| 2523    | Кучково | Бресличинја поле          | нива | 6 |
| 852     | Кучково | Гор лозја                 | нива | 6 |

|        |         |               |      |   |
|--------|---------|---------------|------|---|
| 898    | Кучково | Перецки дол   | нива | 6 |
| 2751   | Кучково | Перецки дол   | нива | 6 |
| 2823   | Кучково | Стански дол   | нива | 6 |
| 961    | Кучково | Мали рамништа | нива | 6 |
| 991    | Кучково | Ограда        | нива | 6 |
| 2345   | Кучково | Стански дол   | нива | 6 |
| 2878   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 2518   | Кучково | Под рид       | нива | 6 |
| 3134   | Кучково | Лозје         | нива | 6 |
| 988    | Кучково | Мали равништа | нива | 6 |
| 2873/2 | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 2892   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 2367   | Кучково | Стански дол   | нива | 6 |
| 2800   | Кучково | Перецки дол   | нива | 6 |
| 3003   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 3063   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 3112   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 3122   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 990    | Кучково | Мали равништа | нива | 6 |
| 2531   | Кучково | Под рид       | нива | 6 |
| 2521   | Кучково | Јаневско      | нива | 6 |
| 2902   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 1828   | Кучково | Джино ораси   | нива | 6 |
| 2752   | Кучково | Бренче        | нива | 6 |
| 3000   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 3039   | Кучково | Долна лозја   | нива | 6 |
| 790/1  | Кучково | Тодевац       | нива | 6 |
| 1608   | Кучково | Црвени ниви   | нива | 6 |
| 2464   | Кучково | Чешмица       | нива | 6 |
| 2727   | Кучково | Поле под рид  | нива | 6 |
| 2390/5 | Кучково | Спански дол   | нива | 6 |
| 1834   | Кучково | Чешмица       | нива | 6 |
| 995/2  | Кучково | Мали рамништа | нива | 6 |
| 2856   | Кучково | Котар         | нива | 6 |
| 2888   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 2914   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 3062   | Кучково | Равниште      | нива | 6 |
| 2369   | Кучково | Стански дол   | нива | 6 |
| 2540   | Кучково | Поле          | нива | 6 |
| 2544   | Кучково | Поле          | нива | 6 |
| 2414   | Кучково | Пударница     | нива | 6 |
| 2415   | Кучково | Пударница     | нива | 6 |
| 986    | Кучково | Мали равништа | нива | 6 |
| 3061   | Кучково | Равниште      | нива | 6 |
| 2920   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 1035   | Кучково | Јазвинја      | нива | 6 |
| 922    | Кучково | Мали ржишта   | нива | 6 |
| 2376   | Кучково | Спански дол   | нива | 6 |
| 2900   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |
| 2927   | Кучково | Бресличинја   | нива | 6 |

|        |         |                |      |   |
|--------|---------|----------------|------|---|
| 787/2  | Кучково | Бадеми         | нива | 6 |
| 944    | Кучково | Поле           | нива | 6 |
| 795    | Кучково | Нерезини       | нива | 6 |
| 2399   | Кучково | Старо лозје    | нива | 6 |
| 2874   | Кучково | Бресличинја    | нива | 6 |
| 2891/1 | Кучково | Бресличинја    | нива | 6 |
| 435    | Кучково | Чекроица       | нива | 6 |
| 809    | Кучково | Горни лозја    | нива | 6 |
| 1826   | Кучково | Дубиче         | нива | 6 |
| 2480   | Кучково | Дубиче         | нива | 6 |
| 2827   | Кучково | Стански дол    | нива | 6 |
| 962    | Кучково | Дол            | нива | 6 |
| 1613   | Кучково | Село           | нива | 6 |
| 2733/1 | Кучково | Под рид        | нива | 6 |
| 2733/2 | Кучково | Под рид        | нива | 6 |
| 794/1  | Кучково | Рамниште       | нива | 6 |
| 1578   | Кучково | Црвени ниви    | нива | 6 |
| 787/1  | Кучково | Бадеми         | нива | 6 |
| 2419/1 | Кучково | Под рид        | нива | 6 |
| 2411   | Кучково | Пударница      | нива | 6 |
| 2681   | Кучково | Поле           | нива | 6 |
| 2928   | Кучково | Бресличинја    | нива | 6 |
| 2401   | Кучково | Стански дол    | нива | 6 |
| 2392/1 | Кучково | Старо лозје    | нива | 6 |
| 2392/3 | Кучково | Старо лозје    | нива | 6 |
| 2730/1 | Кучково | Под рид        | нива | 6 |
| 2368   | Кучково | Спански дол    | нива | 6 |
| 3113   | Кучково | Бресличинја    | нива | 6 |
| 1616   | Кучково | Црвени ниви    | нива | 6 |
| 995/3  | Кучково | Мали рамништа  | нива | 6 |
| 995/1  | Кучково | Мали рамништа  | нива | 6 |
| 2388   | Кучково | Шаренково      | нива | 6 |
| 2730/2 | Кучково | Под рид        | нива | 6 |
| 2730/3 | Кучково | Под рид        | нива | 6 |
| 2515/1 | Кучково | Бавчи          | нива | 6 |
| 2865/3 | Кучково | Под рид        | нива | 6 |
| 2865/1 | Кучково | Кисела вода    | нива | 6 |
| 2515/2 | Кучково | Под рид        | нива | 6 |
| 2412   | Кучково | Старо лозје    | нива | 6 |
| 3241   | Кучково | Крива баба     | нива | 6 |
| 3004   | Кучково | Абазова ледина | нива | 6 |
| 2732   | Кучково | Под рид        | нива | 6 |
| 3001/1 | Кучково | Бресличинја    | нива | 6 |
| 3240   | Кучково | Крива баба     | нива | 6 |
| 2515/3 | Кучково | Кисела вода    | нива | 6 |
| 2419/2 | Кучково | Под рид        | нива | 6 |
| 2419/3 | Кучково | Под рид        | нива | 6 |
| 2419/4 | Кучково | Под рид        | нива | 6 |
| 997    | Кучково | Поле           | нива | 6 |
| 982/2  | Кучково | Мали равништа  | нива | 6 |
| 982/1  | Кучково | Мали равништа  | нива | 6 |

|        |         |                   |      |   |
|--------|---------|-------------------|------|---|
| 3066   | Кучково | Бресличинја       | нива | 6 |
| 1453   | Кучково | Млака             | нива | 7 |
| 2449   | Кучково | Перипки дол       | нива | 7 |
| 765    | Кучково | Раскрсница        | нива | 7 |
| 1458   | Кучково | Крст              | нива | 7 |
| 431    | Кучково | Чекровица         | нива | 7 |
| 430    | Кучково | Чекровица         | нива | 7 |
| 635    | Кучково | Сери река         | нива | 7 |
| 2355   | Кучково | Стански дол       | нива | 7 |
| 2470   | Кучково | Св петка          | нива | 7 |
| 2723   | Кучково | Поле              | нива | 7 |
| 2467   | Кучково | Пударница         | нива | 7 |
| 640    | Кучково | Бавча шкагуновска | нива | 7 |
| 638    | Кучково | Бавча шаунови     | нива | 7 |
| 615/1  | Кучково | Перјат            | нива | 7 |
| 2332   | Кучково | Нерезина          | нива | 7 |
| 2466   | Кучково | Пударница         | нива | 7 |
| 2398   | Кучково | Старо лозје       | нива | 7 |
| 3210   | Кучково | Крива баба        | нива | 7 |
| 671    | Кучково | Сери река         | нива | 7 |
| 675    | Кучково | Сери река         | нива | 7 |
| 960    | Кучково | Мали рамништа     | нива | 7 |
| 1003   | Кучково | Црвени ниви       | нива | 7 |
| 2358   | Кучково | Спански дол       | нива | 7 |
| 2333   | Кучково | Бавчи             | нива | 7 |
| 767    | Кучково | Тодовец           | нива | 7 |
| 926    | Кучково | Переловско        | нива | 7 |
| 604    | Кучково | Бавча шагуновека  | нива | 7 |
| 641    | Кучково | Бавча шагуновека  | нива | 7 |
| 2335   | Кучково | Бавчи             | нива | 7 |
| 2465   | Кучково | Бавчи             | нива | 7 |
| 2396   | Кучково | Старо лозје       | нива | 7 |
| 2990   | Кучково | Крива баба        | нива | 7 |
| 3229   | Кучково | Бресличинја       | нива | 7 |
| 630    | Кучково | Бавча шатуновска  | нива | 7 |
| 2405   | Кучково | Стански дол       | нива | 7 |
| 779    | Кучково | Тодовац           | нива | 7 |
| 2348   | Кучково | Стански дол       | нива | 7 |
| 645    | Кучково | Сери река         | нива | 7 |
| 652    | Кучково | Сери река         | нива | 7 |
| 674    | Кучково | Сери река         | нива | 7 |
| 618    | Кучково | Маджарови         | нива | 7 |
| 2384/1 | Кучково | Стански дол       | нива | 7 |
| 2425   | Кучково | Пударница         | нива | 7 |
| 2422   | Кучково | Пударница         | нива | 7 |
| 2423   | Кучково | Пударница         | нива | 7 |
| 2360   | Кучково | Стански дол       | нива | 7 |
| 957    | Кучково | Под рид           | нива | 7 |
| 2400   | Кучково | Под рид           | нива | 7 |
| 2469   | Кучково | Пударница         | нива | 7 |

|        |         |                 |      |   |
|--------|---------|-----------------|------|---|
| 632    | Кучково | Бавча шагуковца | нива | 7 |
| 2420   | Кучково | Пударница       | нива | 7 |
| 2350   | Кучково | Пударница       | нива | 7 |
| 2349/2 | Кучково | Стански дол     | нива | 7 |
| 3050   | Кучково | Долни лозја     | нива | 7 |
| 2717   | Кучково | Крст            | нива | 7 |
| 2722   | Кучково | Под рид         | нива | 7 |
| 2687   | Кучково | Турски гробишта | нива | 7 |
| 2851   | Кучково | Бресличинја     | нива | 7 |
| 941    | Кучково | Мали равништа   | нива | 7 |
| 958    | Кучково | Поле            | нива | 7 |
| 916    | Кучково | Брег            | нива | 7 |
| 917    | Кучково | Поле            | нива | 7 |
| 2853   | Кучково | Бресличинја     | нива | 7 |
| 1449   | Кучково | Млака           | нива | 7 |
| 1462   | Кучково | Млака           | нива | 7 |
| 3029/1 | Кучково | Бресличинја     | нива | 7 |
| 923    | Кучково | Поле            | нива | 7 |
| 2326   | Кучково | Бавчи           | нива | 7 |
| 2450   | Кучково | Пударница       | нива | 7 |
| 3228   | Кучково | Крива баба      | нива | 7 |
| 939    | Кучково | Мали ровишта    | нива | 7 |
| 3260   | Кучково | Крива баба      | нива | 7 |
| 609    | Кучково | Бавча           | нива | 7 |
| 617    | Кучково | Бавча           | нива | 7 |
| 634    | Кучково | Бавча           | нива | 7 |
| 644    | Кучково | Бавча           | нива | 7 |
| 762    | Кучково | Тодевац         | нива | 7 |
| 784    | Кучково | Тодевац         | нива | 7 |
| 850    | Кучково | Тодевац         | нива | 7 |
| 856    | Кучково | Тодевац         | нива | 7 |
| 912    | Кучково | Поле            | нива | 7 |
| 915    | Кучково | Поле            | нива | 7 |
| 938    | Кучково | Поле            | нива | 7 |
| 968    | Кучково | Поле            | нива | 7 |
| 1005   | Кучково | Црвена нива     | нива | 7 |
| 1021   | Кучково | Јазвина         | нива | 7 |
| 1023   | Кучково | Јазвина         | нива | 7 |
| 1024   | Кучково | Јазвина         | нива | 7 |
| 1025   | Кучково | Јазвина         | нива | 7 |
| 1027   | Кучково | Јазвина         | нива | 7 |
| 1028   | Кучково | Јазвина         | нива | 7 |
| 1029   | Кучково | Јазвина         | нива | 7 |
| 2353   | Кучково | Стамени дол     | нива | 7 |
| 2356   | Кучково | Стамени дол     | нива | 7 |
| 2431   | Кучково | Бавчи           | нива | 7 |
| 2442   | Кучково | Бавчи           | нива | 7 |
| 2448   | Кучково | Бавчи           | нива | 7 |
| 2459   | Кучково | Бавчи           | нива | 7 |
| 2460   | Кучково | Бавчи           | нива | 7 |

|        |         |                 |      |   |
|--------|---------|-----------------|------|---|
| 2721   | Кучково | Поле            | нива | 7 |
| 2847   | Кучково | Стамеки дол     | нива | 7 |
| 2854   | Кучково | Стамеки дол     | нива | 7 |
| 2855   | Кучково | Стамеки дол     | нива | 7 |
| 3024   | Кучково | Бресличинја     | нива | 7 |
| 3140   | Кучково | Бресличинја     | нива | 7 |
| 3250   | Кучково | Бресличинја     | нива | 7 |
| 3252   | Кучково | Бресличинја     | нива | 7 |
| 3254   | Кучково | Габерче         | нива | 7 |
| 3255   | Кучково | Габерче         | нива | 7 |
| 3256   | Кучково | Габерче         | нива | 7 |
| 3258   | Кучково | Габерче         | нива | 7 |
| 2456   | Кучково | Пударница       | нива | 7 |
| 2541   | Кучково | Поле            | нива | 7 |
| 967    | Кучково | Мали рамништа   | нива | 7 |
| 2330   | Кучково | Црешна          | нива | 7 |
| 2715   | Кучково | Поле            | нива | 7 |
| 610    | Кучково | Бавча           | нива | 7 |
| 637    | Кучково | Бавча           | нива | 7 |
| 959    | Кучково | Мало рамниште   | нива | 7 |
| 2454   | Кучково | Пударница       | нива | 7 |
| 783    | Кучково | Тодевац         | нива | 7 |
| 1022   | Кучково | Јазвинја        | нива | 7 |
| 849    | Кучково | Тодевац         | нива | 7 |
| 1854   | Кучково | Джини ораси     | нива | 7 |
| 2409   | Кучково | Пударница       | нива | 7 |
| 2384/2 | Кучково | Стански дол     | нива | 7 |
| 2534   | Кучково | Поле            | нива | 7 |
| 1460   | Кучково | Јано брдо       | нива | 7 |
| 925    | Кучково | Поле            | нива | 7 |
| 1450   | Кучково | Млака           | нива | 7 |
| 2354   | Кучково | Спански дол     | нива | 7 |
| 636    | Кучково | Бавча шкогунски | нива | 7 |
| 983    | Кучково | Мали рамништа   | нива | 7 |
| 2357   | Кучково | Спански дол     | нива | 7 |
| 3107   | Кучково | Бресличинја     | нива | 7 |
| 2685   | Кучково | Поле            | нива | 7 |
| 3245   | Кучково | Крива баба      | нива | 7 |
| 2444   | Кучково | Бавчи           | нива | 7 |
| 2389   | Кучково | Спански дол     | нива | 7 |
| 2843   | Кучково | Долна бавча     | нива | 7 |
| 2421   | Кучково | Под рид         | нива | 7 |
| 2452   | Кучково | Пударница       | нива | 7 |
| 2390/3 | Кучково | Спански дол     | нива | 7 |
| 2390/4 | Кучково | Спански дол     | нива | 7 |
| 602/2  | Кучково | Бразда          | нива | 7 |
| 980/4  | Кучково | Мали рамништа   | нива | 7 |
| 980/2  | Кучково | Мали рамништа   | нива | 7 |
| 964    | Кучково | Поле            | нива | 7 |
| 966/2  | Кучково | Мало рамниште   | нива | 7 |

|        |         |                  |      |   |
|--------|---------|------------------|------|---|
| 2453   | Кучково | Пударница        | нива | 7 |
| 2686/1 | Кучково | Турски гробишта  | нива | 7 |
| 2538   | Кучково | Турски гробишта  | нива | 7 |
| 1465   | Кучково | Млака            | нива | 7 |
| 2447   | Кучково | Перицки дол      | нива | 7 |
| 918    | Кучково | Брег             | нива | 7 |
| 3133/4 | Кучково | Долни лозја      | нива | 7 |
| 3030   | Кучково | Бресличинја      | нива | 7 |
| 2440   | Кучково | Бавчи            | нива | 7 |
| 2441   | Кучково | Бавчи            | нива | 7 |
| 3257   | Кучково | Крива баба       | нива | 7 |
| 3101   | Кучково | Бавчи            | нива | 7 |
| 772    | Кучково | Раскрсница       | нива | 7 |
| 1030   | Кучково | Јазвинје         | нива | 7 |
| 927    | Кучково | Поле             | нива | 7 |
| 2426   | Кучково | Пударница        | нива | 7 |
| 910    | Кучково | Перицин дол      | нива | 7 |
| 770    | Кучково | Тодовец          | нива | 7 |
| 2476/1 | Кучково | Под рид          | нива | 7 |
| 2476/2 | Кучково | Под рид          | нива | 7 |
| 924    | Кучково | Поле             | нива | 7 |
| 2686/2 | Кучково | Поле             | нива | 7 |
| 639    | Кучково | Перјет           | нива | 7 |
| 2483/2 | Кучково | Пударница        | нива | 7 |
| 2349/1 | Кучково | Стари лозја      | нива | 7 |
| 2359   | Кучково | Стански дол      | нива | 7 |
| 3093   | Кучково | Јасики           | нива | 7 |
| 3088   | Кучково | Јасика           | нива | 7 |
| 3090   | Кучково | Јасика           | нива | 7 |
| 920    | Кучково | Переловско       | нива | 7 |
| 2402   | Кучково | Под рид          | нива | 7 |
| 2726   | Кучково | Под рид          | нива | 7 |
| 1459   | Кучково | Бачило           | нива | 7 |
| 940/1  | Кучково | Мали ровништа    | нива | 7 |
| 764    | Кучково | Раскрсница       | нива | 7 |
| 2478   | Кучково | Дубиче           | нива | 7 |
| 2445/1 | Кучково | Бавчи            | нива | 7 |
| 2424   | Кучково | Пударница        | нива | 7 |
| 3236   | Кучково | Бреслинја        | нива | 7 |
| 2403   | Кучково | Старо лозје      | нива | 7 |
| 2848   | Кучково | Стански дол      | нива | 7 |
| 2475   | Кучково | Пударница дубиче | нива | 7 |
| 773    | Кучково | Тодевец          | нива | 7 |
| 2846   | Кучково | Перецки дол      | нива | 7 |
| 2476/3 | Кучково | Под рид          | нива | 7 |
| 980/1  | Кучково | Мали рамништа    | нива | 7 |
| 2716   | Кучково | Под рид          | нива | 7 |
| 2390/8 | Кучково | Спански дол      | нива | 7 |
| 673    | Кучково | Сери река        | нива | 7 |
| 676    | Кучково | Сери река        | нива | 7 |



|        |         |                  |      |   |
|--------|---------|------------------|------|---|
| 3230   | Кучково | Д лозја          | нива | 7 |
| 771    | Кучково | Раскрсница       | нива | 7 |
| 2347   | Кучково | Стански дол      | нива | 7 |
| 2458   | Кучково | Пударница        | нива | 7 |
| 1004   | Кучково | Челебин камен    | нива | 7 |
| 962    | Кучково | Дол              | нива | 7 |
| 2451   | Кучково | Пударница        | нива | 7 |
| 976/1  | Кучково | Мали рамништа    | нива | 7 |
| 976/2  | Кучково | Мали рамништа    | нива | 7 |
| 2536   | Кучково | Под рид          | нива | 7 |
| 2457   | Кучково | Пударница        | нива | 7 |
| 973/1  | Кучково | Мали рамништа    | нива | 7 |
| 3022/1 | Кучково | Бресличинја      | нива | 7 |
| 3022/2 | Кучково | Бресличинја      | нива | 7 |
| 3025   | Кучково | На рид           | нива | 7 |
| 2365   | Кучково | Спонски дол      | нива | 7 |
| 3209   | Кучково | Равниште         | нива | 7 |
| 2484/1 | Кучково | Дубиче           | нива | 7 |
| 623    | Кучково | Бавча шагуновска | нива | 7 |
| 768    | Кучково | Тодевец          | нива | 7 |
| 2922   | Кучково | Бресличинја      | нива | 7 |
| 921    | Кучково | Мали рамништа    | нива | 7 |
| 2484/2 | Кучково | Дубиче           | нива | 7 |
| 2455   | Кучково | Джини ораси      | нива | 7 |
| 2461   | Кучково | Св петка         | нива | 7 |
| 769    | Кучково | Раскрсница       | нива | 7 |
| 2346/1 | Кучково | Стански дол      | нива | 7 |
| 2346/2 | Кучково | Стански дол      | нива | 7 |
| 425/3  | Кучково | Чакровица        | нива | 7 |
| 425/4  | Кучково | Чакровица        | нива | 7 |
| 2364   | Кучково | Стари лозја      | нива | 7 |
| 425/2  | Кучково | Чакровица        | нива | 7 |
| 2351   | Кучково | Стари лозја      | нива | 7 |
| 2395   | Кучково | Долно башче      | нива | 7 |
| 425/1  | Кучково | Чакровица        | нива | 7 |
| 984    | Кучково | Мали рамништа    | нива | 7 |
| 2404   | Кучково | Старо лозје      | нива | 7 |
| 3203   | Кучково | Крива баба       | нива | 7 |
| 2482   | Кучково | Дубиче           | нива | 7 |
| 2481   | Кучково | Дубиче           | нива | 7 |
| 2863/3 | Кучково | Бавчи            | нива | 7 |
| 2863/1 | Кучково | Кисела вода      | нива | 7 |
| 1451   | Кучково | Млака            | нива | 7 |
| 1452   | Кучково | Млака            | нива | 7 |
| 3020/2 | Кучково | Бресличинја      | нива | 7 |
| 3020/1 | Кучково | Бресличинја      | нива | 7 |
| 973/2  | Кучково | Мали рамништа    | нива | 7 |
| 976/3  | Кучково | Мали рамништа    | нива | 7 |
| 2390/1 | Кучково | Спански дол      | нива | 7 |
| 2390/6 | Кучково | Спански дол      | нива | 7 |

|        |         |                   |            |   |
|--------|---------|-------------------|------------|---|
| 2390/7 | Кучково | Спански дол       | нива       | 7 |
| 1006   | Кучково | Јазвинја          | нива       | 8 |
| 621    | Кучково | Бавча шлогу нивче | нива       | 8 |
| 3198   | Кучково | Бресличинја       | нива       | 8 |
| 648    | Кучково | Сери река         | нива       | 8 |
| 3196   | Кучково | Панзирково        | нива       | 8 |
| 559    | Кучково | Селски забел      | нива       | 8 |
| 563    | Кучково | Селски забел      | нива       | 8 |
| 564    | Кучково | Јазвинје          | нива       | 8 |
| 565    | Кучково | Јазвинје          | нива       | 8 |
| 567    | Кучково | Јазвинје          | нива       | 8 |
| 667    | Кучково | Сери река         | нива       | 8 |
| 861    | Кучково | Тодевац           | нива       | 8 |
| 907    | Кучково | Сери река         | нива       | 8 |
| 979    | Кучково | Поле              | нива       | 8 |
| 1014   | Кучково | Јазвина           | нива       | 8 |
| 1016   | Кучково | Јазвина           | нива       | 8 |
| 1018   | Кучково | Јазвина           | нива       | 8 |
| 1019   | Кучково | Јазвина           | нива       | 8 |
| 3193   | Кучково | Панзирково        | нива       | 8 |
| 3194   | Кучково | Панзирково        | нива       | 8 |
| 3197   | Кучково | Панзирково        | нива       | 8 |
| 2317   | Кучково | Бавчи             | нива       | 8 |
| 883    | Кучково | Тодовец           | нива       | 8 |
| 1464/2 | Кучково | Бачило малак      | нива       | 8 |
| 1464/4 | Кучково | Бачило млака      | нива       | 8 |
| 2328   | Кучково | Бавчи             | нива       | 8 |
| 1464/5 | Кучково | Бачило млака      | нива       | 8 |
| 619/2  | Кучково | Бавча тагуновца   | нива       | 8 |
| 3195   | Кучково | Колево            | нива       | 8 |
| 855    | Кучково | Тодевац           | нива       | 8 |
| 1464/7 | Кучково | Млака             | нива       | 8 |
| 1464/1 | Кучково | Млака             | нива       | 8 |
| 977    | Кучково | Поле              | нива       | 8 |
| 1013   | Кучково | Јазвинја          | нива       | 8 |
| 1015   | Кучково | Јазвинја          | нива       | 8 |
| 649    | Кучково | Сери река         | нива       | 8 |
| 975/1  | Кучково | Мали рамништа     | нива       | 8 |
| 975/2  | Кучково | Мали рамништа     | нива       | 8 |
| 619/3  | Кучково | Бавча тагуновца   | нива       | 8 |
| 1008/1 | Кучково | Долче             | нива       | 8 |
| 1008/2 | Кучково | Долче             | нива       | 8 |
| 1008/3 | Кучково | Долче             | нива       | 8 |
| 1008   | Кучково | Долче             | нива       | 8 |
| 913    | Кучково | Поле              | нива       | 8 |
| 614    | Кучково | Перјат            | овоштарник | 5 |
| 1600   | Кучково | Село              | пасиште    | 3 |
| 3123/1 | Кучково | Бресличинја       | пасиште    | 4 |
| 3123/3 | Кучково | Бресличинја       | пасиште    | 4 |
| 3123/4 | Кучково | Бресличинја       | пасиште    | 4 |
| 3123/2 | Кучково | Бресличинја       | пасиште    | 4 |

|        |         |               |         |   |
|--------|---------|---------------|---------|---|
| 561    | Кучково | Јазвинје      | пасиште | 5 |
| 823    | Кучково | Гор лозја     | пасиште | 5 |
| 825    | Кучково | Гор лозја     | пасиште | 5 |
| 828    | Кучково | Тодовац       | пасиште | 5 |
| 870    | Кучково | Дубје         | пасиште | 5 |
| 2825   | Кучково | Спански дол   | пасиште | 5 |
| 877/2  | Кучково | Тодевец       | пасиште | 5 |
| 3041   | Кучково | Бреслива нива | пасиште | 5 |
| 934    | Кучково | Сери река     | пасиште | 5 |
| 935    | Кучково | Сери река     | пасиште | 5 |
| 3055   | Кучково | Долни лозја   | пасиште | 5 |
| 931    | Кучково | Сери река     | пасиште | 5 |
| 3108   | Кучково | Долни лозја   | пасиште | 5 |
| 885    | Кучково | Дублје        | пасиште | 5 |
| 969    | Кучково | Поле          | пасиште | 5 |
| 763    | Кучково | Тодевац       | пасиште | 5 |
| 3105   | Кучково | Бресличинја   | пасиште | 5 |
| 891    | Кучково | Реки          | пасиште | 5 |
| 3027   | Кучково | Бресличинја   | пасиште | 5 |
| 2824   | Кучково | Стански дол   | пасиште | 5 |
| 659    | Кучково | Сери река     | пасиште | 5 |
| 677    | Кучково | Сери река     | пасиште | 5 |
| 482/1  | Кучково | Голема нива   | пасиште | 5 |
| 482/2  | Кучково | Голема нива   | пасиште | 5 |
| 810    | Кучково | Тодевац       | пасиште | 5 |
| 830    | Кучково | Тодевац       | пасиште | 5 |
| 831    | Кучково | Тодевац       | пасиште | 5 |
| 844    | Кучково | Тодевац       | пасиште | 5 |
| 848    | Кучково | Тодевац       | пасиште | 5 |
| 851    | Кучково | Тодевац       | пасиште | 5 |
| 857    | Кучково | Тодевац       | пасиште | 5 |
| 880/1  | Кучково | Тодевац       | пасиште | 5 |
| 880/2  | Кучково | Тодевац       | пасиште | 5 |
| 882    | Кучково | Тодевац       | пасиште | 5 |
| 2830/1 | Кучково | Стамеки дол   | пасиште | 5 |
| 2830/2 | Кучково | Стамеки дол   | пасиште | 5 |
| 3073   | Кучково | Бресличинја   | пасиште | 5 |
| 3103   | Кучково | Бресличинја   | пасиште | 5 |
| 3251   | Кучково | Бресличинја   | пасиште | 5 |
| 853    | Кучково | Гор лозја     | пасиште | 5 |
| 672    | Кучково | Сери река     | пасиште | 5 |
| 836    | Кучково | Грамада       | пасиште | 5 |
| 3226   | Кучково | Бресличинја   | пасиште | 5 |
| 3052   | Кучково | Бресличинја   | пасиште | 5 |
| 2397   | Кучково | Старо лозје   | пасиште | 6 |
| 670    | Кучково | Сери река     | пасиште | 6 |
| 803    | Кучково | Тодевац       | пасиште | 6 |
| 858    | Кучково | Тодевац       | пасиште | 6 |
| 862    | Кучково | Тодевац       | пасиште | 6 |
| 908    | Кучково | Поле          | пасиште | 6 |

|                                                          |         |             |                             |   |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------|---|
| 914                                                      | Кучково | Поле        | пасиште                     | 6 |
| 1580                                                     | Кучково | Црвени ниви | пасиште                     | 6 |
| 1792                                                     | Кучково | Джино ораси | пасиште                     | 6 |
| 2845                                                     | Кучково | Стамеки дол | пасиште                     | 6 |
| 3259                                                     | Кучково | Габерче     | пасиште                     | 6 |
| 3262                                                     | Кучково | Габерче     | пасиште                     | 6 |
| 606                                                      | Кучково | Перјат      | пасиште                     | 6 |
| 426                                                      | Кучково | Чакровица   | пасиште                     | 6 |
| 562                                                      | Кучково | Јазвинје    | пасиште                     | 7 |
| 418                                                      | Кучково | Брест       | пасиште                     | 7 |
| 620                                                      | Кучково | Бавча       | пасиште                     | 7 |
| 646                                                      | Кучково | Сери река   | пасиште                     | 7 |
| 647                                                      | Кучково | Сери река   | пасиште                     | 7 |
| 1020/3                                                   | Кучково | Јазвина     | пасиште                     | 7 |
| 1009                                                     | Кучково | Долче       | пасиште                     | 7 |
| 3023                                                     | Кучково | Бресличинја | пасиште                     | 5 |
| 664                                                      | Кучково | Дубје       | пасиште                     | 5 |
| <b>Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:</b> |         |             | <b>3114702м<sup>2</sup></b> |   |

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6408/1  
23 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

3341.

### ОБЈАВА

Договорот за воена финансиска соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција и Протоколот за спроведување на финансиска поддршка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција склучени во Анкара, на 21 ноември 2012 година, ратификувани од страна на Собранието на Република Македонија и објавени во Додаток на „Службен весник на РМ“ број 63/2015 од 20 април 2015 година, влегле во сила на 22 мај 2015 година.

23 јуни 2015 година  
Скопје

Министер,  
**Никола Попоски, с.р.**

## КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3342.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје број 03-128 од 28.5.2015 година, Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 18.6.2015 година донесе

### РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Коста Костадиновски, за извршен член на Одборот на директори односно Главен извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Коста Костадиновски се дава за период од две години од денот на донесувањето на ова Решение, согласно Одлуката од 30.4.2015 година за избор на членови на Одборот на директори донесена од страна на Собранието на акционери и Одлуката бр. 02-122/2 од 22.5.2015 година донесена од Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова ре-

шение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-112  
18 јуни 2015 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

3343.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје број 03-128 од 28.5.2015 година, Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 18.6.2015 година донесе

### РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Јован Дојчиновски, за извршен член на Одборот на директори, односно извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Јован Дојчиновски се дава за период од две години од денот на донесувањето на ова Решение, согласно Одлуката од 30.4.2015 година за избор на членови на Одборот на директори донесена од страна на Собранието на акционери и Одлуката бр. 02-122/3 од 22.5.2015 година донесена од Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-113  
18 јуни 2015 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

## 3344.

Прз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29.6.2015 година, донесе

## ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

## Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| а) Моторни бензини      | ден/лит   |
| - ЕУРОСУПЕР БС – 95     | до 33,536 |
| - ЕУРОСУПЕР БС – 98     | до 35,171 |
| б) Дизел гориво         | ден/лит   |
| - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)  | до 30,163 |
| в) Масло за горење      | ден/лит   |
| - екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | до 29,594 |
| г) Мазут                | ден/кг    |
| - М-1 НС                | до 21,651 |

## Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| а) Моторни бензини  | ден/лит  |
| - ЕУРОСУПЕР БС – 95 | до 71,00 |
| - ЕУРОСУПЕР БС – 98 | до 73,00 |

б) Дизел гориво  
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) ден/лит  
до 55,00

в) Масло за горење  
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) ден/лит  
до 43,50

г) Мазут  
- М-1 НС ден/кг  
до 27,071

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

| НАФТЕН ДЕРИВАТ         | (2 ГРУПА<br>НА ЦЕНИ)<br>ден/лит | (3 ГРУПА<br>НА ЦЕНИ)<br>ден/лит | (4 ГРУПА<br>НА ЦЕНИ)<br>ден/лит |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ЕУРОСУПЕР БС - 95      | 70,50                           | 70,00                           | 69,50                           |
| ЕУРОСУПЕР БС - 98      | 72,50                           | 72,00                           | 71,50                           |
| ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)   | 54,50                           | 54,00                           | 53,50                           |
| Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1 | 43,00                           | 42,50                           | 42,00                           |

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

## Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини  
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 ден/лит  
до 0,080  
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 ден/лит  
до 0,080

б) Дизел гориво  
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) ден/лит  
до 0,030

в) Масло за горење  
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) ден/лит  
до 0,040

г) Мазут  
- М-1 НС ден/кг  
до 0,050

## Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| а) Моторни бензини      | ден/лит  |
| - ЕУРОСУПЕР БС – 95     | до 0,890 |
| - ЕУРОСУПЕР БС – 98     | до 0,890 |
| б) Дизел гориво         | ден/лит  |
| - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)  | до 0,300 |
| в) Масло за горење      | ден/лит  |
| - екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | до 0,300 |
| г) Мазут                | ден/кг   |
| - М-1 НС                | до 0,740 |

## Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| а) Моторни бензини      | ден/лит   |
| - ЕУРОСУПЕР БС – 95     | до 21,964 |
| - ЕУРОСУПЕР БС – 98     | до 22,023 |
| б) Дизел гориво         | ден/лит   |
| - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)  | до 12,417 |
| в) Масло за горење      | ден/лит   |
| - екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | до 3,230  |
| г) Мазут                | ден/кг    |
| - М-1 НС                | до 0,100  |

## Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

| НАФТЕН ДЕРИВАТ        | Ед. мерка | (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) | (2 ГРУПА НА ЦЕНИ) | (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) | (4 ГРУПА НА ЦЕНИ) |
|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ЕУРОСУПЕР БС - 95     | ден/лит   | 3,200             | 2,776             | 2,353             | 1,929             |
| ЕУРОСУПЕР БС - 98     | ден/лит   | 3,200             | 2,776             | 2,353             | 1,929             |
| ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)  | ден/лит   | 3,200             | 2,776             | 2,353             | 1,929             |
| ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1 | ден/лит   | 3,200             | 2,776             | 2,353             | 1,929             |
| МАЗУТ М-1 НС          | ден/кг    | 0,400             | 0,400             | 0,400             | 0,400             |

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 30.06.2015 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1266/1  
29 јуни 2015 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

## 3345.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.6.2015 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, со седиште на ул.Климент Охридски, бр. Комплекс/Пелагонка 2 – лам 2/1, Битола, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ“ со инсталирана моќност од 997,15 kW и со локација на КП.бр. 330 и КП.бр. 331 КО Лисолај, Општина Битола.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, со седиште на ул.Климент Охридски, бр. Комплекс/Пелагонка 2 – лам 2/1, Битола;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-136;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 330 и КП.бр. 331 КО Лисолај, Општина Битола;

- инсталирана моќност на електроцентралата: од 997,15 kW (4070 панели со моќност на панел од 245 W);

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ“, УП1 бр.08-186/12 од 14.06.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-273/14  
25 јуни 2015 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

3346.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.6.2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН  
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  
ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, со седиште на ул.Климент Охридски, бр. Комплекс/Пелагонка 2 – лам 2/1, Битола, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за

фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ПАРК ЛИ-СОЛАЈ“ со инсталирана моќност од 997,15 kW и со локација на КП.бр. 330 и КП.бр. 331 КО Лисолај, Општина Битола.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, со седиште на ул.Климент Охридски, бр. Комплекс/Пелагонка 2 – лам 2/1, Битола;
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-136;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 330 и КП.бр. 331 КО Лисолај, Општина Битола;
- инсталирана моќност на електроцентралата: од 997,15 kW (4070 панели со моќност на панел од 245 W);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.371.900 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 2.7.2030 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-272/4  
25 јуни 2015 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.



Службен весник  
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015109